



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено књиговодство 60802-603-1125

Петок, 10 декември 1976

БЕЛГРАД

БРОЈ 54

ГОД. XXXII

Цена на овој број е 36 динара. — Претплата за 1976 година изнесува 420 динара. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1 Пошта бр. 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-385; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756.

779.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОПШТИ ЗДРУЖЕНИЈА И ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за здружување на организациите на здружен труд во општи здруженија и во Стопанската комора на Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 25 ноември 1976 година.

ПР бр. 536
25 ноември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОПШТИ ЗДРУЖЕНИЈА И ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Основни одредби

Член 1

Заради заедничко унапредување на трудот и работењето; усогласување на посебните, заедничките и општите општествени интереси; поведување иницијатива за донесување закони и утврдување на економската политика и за склучување на самоуправни спогодби и општествени договори; давање помош при утврдувањето на развојната политика и подготвувањето на плановите; договарање за самоуправното уредување на општествено-економските односи, како и заради разгледување и решавање на други прашања од заеднички интерес — организациите на здружен труд што вршат стопанска дејност и нивните деловни заедници се здружуваат во Стопанската комора на Југославија (во натамошниот текст: Комора) преку општите грански здруженија што се основани за територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: општо здружение), во согласност со овој закон.

Во Комората се здружуваат и банкарските организации и заедниците на осигурување на имоти и

лица преку Здружението на банките на Југославија, односно Здружението на заедниците на осигурување на имоти и лица на Југославија.

Во Комората се здружуваат, преку Здружниот сојуз на Југославија, и земјоделските задруги, организациите на кооперанти и други облици на здружување на земјоделците.

Член 2

Организациите на здружен труд што врз основа на сојузен закон се здружени во Заедницата на југословенските железници. Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони и во Заедницата на југословенското електростопанство, се здружуваат во Комората преку тие заедници.

Здружението на банките на Југославија, Здружниот сојуз на Југославија и заедниците од став 1 на овој член имаат, во смисла на овој закон, положба на општо здружение.

Ако се согласи Собранието на Комората, положба на општото здружение, во смисла на овој закон, можат да имаат и деловните заедници во кои се здружени организациите на здружен труд од определена гранка — за кои според одредбите од овој закон треба да се основе општо здружение.

Организациите од ст. 2 и 3 на овој член, покрај работите што ги вршат согласно со посебни сојузни закони, односно со самоуправни спогодби за нивното основање, вршат и работи на општото здружение во согласност со овој закон.

Член 3

Со работите на општото здружение и на Комората управуваат нивните членови преку делегати во органите на управување на општото здружение и на Комората.

За делегат во органите на општото здружение и на Комората може да биде избран секој работник што го здружил својот труд во организацијата на здружен труд и во друга самоуправна организација — член на општото здружение, односно на Комората.

Член 4

Самоуправното спогодување и учеството на организациите на здружен труд, на општото здружение и на Комората во општественото договарање се основен начин на остварување на целите на здружувањето во општите здруженија и во Комората.

Организациите на здружен труд, општите здруженија и Комората се одговорни за спроведување на самоуправните спогодби и на општествените договори што ги склучиле, односно кон кои пристапиле, за остварување на целите на здружувањето во општи здруженија и во Комората како и за извршување на нивните задачи.

Член 5

Меѓусебните односи на организациите на здружен труд во општите здруженија, односно во Комората се уредуваат со статутот и со другите са-

моуправни општи акти на општото здружение односно на Комората, во согласност со овој закон.

Член 6

Заради остварување на целите од член 1 на овој закон, а особено заради усогласување на програмите за заеднички развој, унапредување на односите на организациите на здружен труд на единствениот југословенски пазар и унапредување и развивање на економските односи со странство, како и заради меѓусебно известување, размена на искуства и договорна работа врз други прашања од заеднички интерес, Комората обезбедува соработка со стопанските комори на републиките и со стопанските комори на автономните покраини.

Со договор помеѓу Комората и стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини може да се уреди начинот на остварување на меѓусебната соработка од став 1 на овој член како и учеството на коморите на републиките и коморите на автономните покраини во работата на органите и телата на Комората.

Со договорот од став 2 на овој член може во Комората да се формира координационен одбор на стопанските комори на републиките и на стопанските комори на автономните покраини, заради остварување соработка и усогласување на ставовите за прашањата од заеднички интерес.

Член 7

Во извршувањето на своите задачи општото здружение и Комората соработуваат со органите и организациите на федерацијата, со самоуправните интересни заедници, со општествено-политичките организации и со општествените организации и со други организации на ниво на федерацијата.

Член 8

Општото здружение и Комората ги изразуваат заедничките интереси на организациите на здружен труд во односите со соодветните меѓународни организации и национални организации, како и со стопанските комори на други земји, и заради тоа соработуваат со нив.

Заради унапредување на стопанските односи со одделни земји, Комората може со коморите на тие земји да основа мешовити комори.

Член 9

Работата на општото здружение и на Комората е јавна.

Општото здружение и Комората обезбедуваат редовно известување на организациите на здружен труд и јавност за својата работа.

Јавноста на работата на општото здружение и на Комората се уредува со нивните статuti.

Член 10

Општото здружение и Комората се правни лица, со правата, обврските и одговорностите утврдени со Уставот на СФРЈ, со овој закон и со нивниот статут.

Општото здружение и Комората имаат свои статuti.

II. Општи здруженија

Член 11

Општото здружение се основа за унапредување на трудот и работењето на организациите на здружен труд од една или повеќе гранки на стопанството.

За кои гранки на стопанството организациите на здружен труд се должни да основат општи здру-

женија утврдува собранието на Комората; по прибавено мислење од организациите на здружен труд, при што ќе се води сметка за тоа општото здружение кое се основа да може да ги остварува целите и да ги извршува задачите предвидени со овој закон.

Член 12

Во општото здружение задолжително се здружуваат работните организации и нивните деловни заедници според основните дејности што ги вршат.

Покрај задолжителното здружување во општото здружение според став 1 на овој член, работните организации можат да се здружат и во други општи здруженија заради остварување на определени интереси во другите дејности што ги вршат.

Работните организации можат да одлучат да се здружат во општо здружение преку сложената организација на здружен труд во чиј состав се.

Во општо здружение можат да се здружуваат и организациите на здружен труд што вршат општествени дејности, како и професионалните стручни здруженија, ако дејностите на тие организации на здружен труд, односно здруженијата служат за унапредување на трудот и работењето на организациите на здружен труд, за кои е основано општото здружение.

Член 13

Подготвителните дејствија за основање на општо здружение ги врши иницијативниот одбор, кој се формира за гранката за која собранието на Комората утврдила да се основе општо здружение.

Иницијативниот одбор го сочинуваат претставници на групации организации на здружен труд од гранката на стопанството за која собранието на Комората утврдила да се основе општо здружение.

Подготвителните дејствија за основање на општо здружение опфаќаат:

- 1) изработка на предлог-статут на општото здружение;
- 2) организирање избори на делегати за основачко собрание на општото здружение;
- 3) организирање свикнување на основачкото собрание на општото здружение.

Член 14

За основањето на општо здружение одлучува основачкото собрание што го сочинуваат делегатите на организациите од член 12 на овој закон.

Одлуката за основање на општо здружение содржи особено:

- 1) назив и седиште на општото здружение;
- 2) дејности за кои се основа општото здружение;
- 3) средства потребни за почетокот на работата на општото здружение и начин на обезбедување на тие средства;
- 4) име и презиме на лицето што привремено ќе ја врши должноста секретар на општото здружение и негови овластувања.

Член 15

Општото здружение се конституира со донесување статут и со избор на своите органи.

Член 16

Општото здружение се запишува во регистарот на општите здруженија.

Регистарот на општите здруженија го води Комората.

Член 17

Општото здружение работи врз унапредување на трудот и работењето и врз зголемување на про-

дуктивност на трудот на своите членови, а особено по прашањата за:

1) развивање и организирање на научноистражувачка и развојна работа; унапредување на технологијата; применување на современите технолошки и технички достигања; заштита на човековата средина; современа организација на трудот и работењето; подобро користење на расположивите капацитети, средства и домашни извори на сировини; развивање на различни форми на деловно-техничка соработка, здружување на трудот и средствата, поделба на трудот, кооперација и специјализација; заедничко проучување и истражување на пазарот, како и други технички, стручни и економски прашања од заеднички интерес;

2) развивање на самоуправните односи;

3) организирање и развивање размена на информации и меѓусебно известување на организациите на здружен труд за стопанските движења, за резултатите на работењето во стопанството и за актуелните прашања од областа на техниката, технологијата и развојот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во странство, како и на други информации од значење за развојот и поефикасното работење на организациите на здружен труд;

4) стручно усовршување на кадрите, посебно за редовно дополнително образование на работводните и на други стручни кадри;

5) организирање на активности и давање помош во изработката и усогласувањето на плановите и програмите за развој на организациите на здружен труд;

6) следење и анализирање на условите за стопанисување и положбата на организациите на здружен труд во гранката на стопанството и на гранките на стопанството во целост, заради давање иницијатива за преземање на мерки и за донесување на закони и други прописи што влијаат врз унапредувањето на трудот и работењето на организациите на здружен труд;

7) унапредување на работењето и на други економски односи со странство;

8) унапредување на прометот на стоки и услуги, негување на добри деловни обичаи и развивање на социјалистичкиот деловен морал.

Општото здружение донесува посебни узанси, во согласност со Комората.

Општото здружение работи врз подготовките за општонародна одбрана и општествена самозаштита, во согласност со законот.

Член 18

Општото здружение не може да се занимава со стопански дејности.

Член 19

Општото здружение ги остварува задачите и целите на здружувањето непосредно, во меѓусебна соработка, во заедничките органи и во други форми на меѓусебно поврзување во Комората.

Со работата на општото здружение не можат да бидат повредени правата или врз закон заснованите интереси на организациите на здружен труд здружени во други општи здруженија.

Член 20

Органи на општото здружение се собранието, извршниот одбор и надзорниот одбор.

Делегатите во собранието на општото здружение се избираат од органите на управувањето на организациите на здружен труд — членови на општото здружение.

Со статутот на општото здружение може да се предвиди формирањето на постојани и повремени тела.

Член 21

Општото здружение има претседател кој го претставува општото здружение.

Претседателот на општото здружение го избира од редот на своите членови и го разрешува собранието на општото здружение.

Член 22

Општото здружение има секретар кој го застапува општото здружение во имотните и во други правни работи.

Секретарот на општото здружение раководи со работата на работната заедница на општото здружение.

Член 23

Со статутот на општото здружение особено се уредуваат: задачите на здружението; органите и телата на општото здружение и нивниот делокруг и состав; начинот на избор и времето на траењето на мандатот на членовите на органите и телата на општото здружение; начинот на одлучување во органите на општото здружение; правата и должностите на членовите на општото здружение; правата и должностите на претседателот и на секретарот на општото здружение; самозаштитата и спроведувањето на заедничките подготовки за општонародна одбрана во стопанството; јавноста на работата и информирањето на организациите на здружен труд; начинот на финансирање на општото здружение; положбата и задачите на стручната служба и начинот на остварување на самоуправните права на работните луѓе во работната заедница на општото здружение, како и други прашања од значење за работата на општото здружение.

Статутот на општото здружение го донесува собранието на општото здружение, во согласност со собранието на Комората.

III. Комора

Член 24

Комората е самоуправна организација и заедница на организациите на здружен труд, на нивните деловни заедници и други организации што се здружуваат во неа според одредбите од овој закон.

Член 25

Заради унапредување на трудот и поефикасно работење на стопанството во целост, Комората работи врз поведување и усогласување на активностите на општите здруженија врз остварувањето на нивните задачи, врз развивањето на меѓугранската соработка и врз усогласувањето на меѓугранските интереси, врз развивањето на самоуправните односи и поврзувањето на стопанството во целост во рамките на заедничките интереси.

Комората работи врз усогласување на заедничките интереси на стопанството во областите на економската соработка со странство, сообраќајот, стоковниот промет и енергетиката, како и во други области на стопанството и на деловната активност, во кои се поврзуваат заедничките интереси на стопанството или на одделни групации, во согласност со општите општествени интереси утврдени со законот.

Комората работи врз унапредување и развивање на економските односи со странство, унапредување на надворешната трговија, организирање на претставништва и врз координација на заедничкото настапување на организациите на здружен труд на странските пазари.

Комората учествува во утврдувањето на програмите за работа, во подготвувањето на општестве-

ниот план на Југославија и во склучувањето на договорот за основите на тој план и на програмите за развој, ако со договорот презема посебни задачи и обврски; работи врз давањето помош на организациите на здружен труд при заземањето на ставови во постапката на планирањето; ја организира работата и помага при усогласувањето на програмите за развој; ја следи и поттикнува работата врз унапредување на методологијата на планирањето во организациите на здружен труд.

Комората поведува акции и предлага мерки за регулирање и унапредување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд на единствениот југословенски пазар; работи врз остварување на целите и мерките на утврдената економска политика и врз следење на дејствата на донесените мерки врз работењето и економската положба на деловите од стопанството и на стопанството во целост и дава иницијативи за преземање на мерки и за донесување на закони и други прописи од областа на стопанството.

Комората работи врз подготовките за општонародна одбрана и општествена самозаштита, во согласност со законот.

Член 26

Комората работи врз развивање на социјалистичкиот деловен морал, добрите деловни обичаи и на одговорностите на организациите на здружен труд во меѓусебните односи и спрема општествената заедница.

Комората издава потврди за постоењето на добрите деловни обичаи.

Член 27

Комората издава уверенија за фактите за кои води евиденција, како и за други факти за кои е тоа определено со сојузен закон.

Комората, по барање на организациите на здружен труд, потврдува определени факти во исправите што ги издаваат тие организации заради употреба во странство, во рамките на своето редовно надворешнотрговско работење.

Уверенијата и исправите од ст. 1 и 2 на овој член имаат значење на јавни исправи.

Член 28

Органи на Комората се собранието, извршниот одбор и надзорниот одбор.

Собранието на Комората го сочинуваат делегати на организациите на здружен труд и на другите организации и заедници здружени во Комората, избрани во општите здруженија, на начинот утврден со статутот на Комората.

Со статутот на Комората можат да се предвидат и други органи на Комората.

Член 29

Заради усогласување на ставовите по прашањата од заеднички интерес за општите здруженија и заедничко разгледување на други прашања од значење за остварувањето на целите на здружувањето во Комората, како и заради остварување на задачите на Комората врз унапредувањето на економските односи со странство, организирање на надворешнотрговска мрежа и заедничко настапување на странските пазари, во Комората се формираат координациони одбори, секции и други заеднички тела.

Кои одбори, секции и други заеднички тела од став 1 на овој член се формираат во Комората, нивните задачи, начинот на формирањето, овластувањата и начинот на работата, се уредуваат со статутот на Комората.

Член 30

Комората има претседател кој ја претставува Комората.

Претседателот на Комората го избира и разрешува собранието на Комората.

Член 31

Комората има генерален секретар кој ја застапува Комората во имотните и други правни работи и врши други работи, во согласност со статутот на Комората.

Генералниот секретар на Комората го избира и разрешува собранието на Комората.

Член 32

Со статутот на Комората се уредуваат особено: задачите на Комората, органите и телата на Комората и нивниот делокруг и состав; начинот на избор и времето на траењето на мандатот на членовите на органите и телата на Комората; начинот на одлучување во органите на Комората; правата и должностите на членовите на Комората; правата и должностите на претседателот и на другите функционери на Комората; остварувањето на соработка со републичките и покраинските стопански комори; самозаштитата и спроведувањето на заедничките подготовки за општонародна одбрана во стопанството; јавноста на работата и информирањето на организациите на здружен труд; начинот на финансирање на Комората; положбата и задачите на стручната служба и начинот на остварување на самоуправните права на работните луѓе во работната заедница на Комората, како и други прашања од значење за работата на Комората.

Статутот на Комората го донесува собранието на Комората, а го потврдува Собранието на СФРЈ.

IV. Самоуправни спогодби, општествени договори и акти на општите здруженија и на Комората

Член 33

Во вршењето на своите работи општото Здружение и Комората иницираат самоуправно спогодување на заинтересираните организации на здружен труд и општествено договарање по определени прашања од заеднички интерес.

Општото здружение и Комората учествуваат во општественото договарање, ако со тие договори стекнуваат определени права и преземаат обврски во извршувањето на задачите на општото здружение, односно на Комората.

Склучувањето, спроведувањето и дејството на самоуправните спогодби и општествените договори се врши односно се остварува во согласност со законот.

Член 34

Во вршењето на своите работи општото здружение и Комората донесуваат одлуки, заклучоци и препораки.

Општото здружение и Комората можат да донесуваат заклучоци и одлуки со задолжителна сила само за статутарните прашања, на начинот и според постапката што се предвидени со нивните статuti и со други општи акти.

По исклучок, општото здружение и Комората односно нивните органи, можат да донесуваат заклучоци и одлуки со задолжителна сила и за одделни прашања, ако за тоа се овластени со сојузен закон (јавни овластувања), на начинот и под условите што се утврдени со тој закон.

V. Однос на општото здружение односно на Комората и органите на федерацијата

Член 35

Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и сојузните организации доставуваат на разгледување до Комората нацрти и предлози на закони и на други прописи и мерки, што се од ин-

терес за стопанството во целост, а до општото здружение — нацрти и предлози на закони и други прописи и мерки што се од интерес за гранката за која е основано општото здружение.

Општото здружение и Комората имаат право и должност за нацртите на сојузни закони и на други прописи и мерки, во рамките на своите задачи, да даваат мислења, забелешки и предлози.

Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и сојузните организации се должни мислењата, забелешките и предлозите од општите здруженија и Комората да ги земат во разгледување и да ги известат за своите ставови.

VI. Суд на честа, арбитража и Постојан избран суд при Комората

Член 36

При Комората постои Суд на честа.

Судот на честа одлучува за повреди на добрите деловни обичаи во надворешнотрговското работење, за повреди со кои се нарушува единството на југословенскиот пазар или се спроведуваат монополистички дејствија на тој пазар, за повреди на самоуправниот спогодби и општествените договори ако е тоа предвидено во нив, за повреди на добрите деловни обичаи на домашниот пазар — ако во постапката учествуваат странки од две или повеќе републики.

Судот на честа одлучува и за повреди на статутот на Комората и на други акти на органите на Комората со задолжителна сила, за чија повреда, согласно со статутот на Комората, можат да се изречат мерки на општествена дисциплина.

Како повреда на добрите деловни обичаи се сметаат особено постапките на организациите на здружен труд и на нивните деловни заедници со кои противно на добрите деловни обичаи и се нанесува штета на општествената заедница или на друга организација на здружен труд, или се урива угледот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство.

Со статутот на Комората се утврдуваат мерките што може да ги изрече Судот на честа.

Член 37

При Комората постои Надворешнотрговска арбитража за стопански и поморски спорови од надворешнотрговските односи помеѓу организациите на здружен труд и странските физички и правни лица, како и помеѓу странските физички и правни лица, ако странките ја договориле нејзината надлежност.

Одлуката на Надворешнотрговската арбитража е конечна и има сила на извршна одлука.

Член 38

При Комората постои Постојан избран суд пред кој организациите на здружен труд можат да ги изнесуваат меѓусебните спорови определени со статутот на Комората, во согласност со законот, заради спогодбено решавање на тие спорови со посредување или одлучување за тие спорови, ако странките договорот надлежност на Постојаниот избран суд.

Одлуката на Постојаниот избран суд е конечна и има сила на извршна одлука.

Член 39

Надлежноста, составот и организацијата на Судот на честа, на Надворешнотрговската арбитража и на Постојаниот избран суд при Комората, начинот на избирање и разрешување на нивните членови и постапката во работите од нивна надлежност, се уредуваат со статутот или со друг самоуправен општ акт на Комората, во согласност со законот.

VII. Финансирање на општото здружение и на Комората

Член 40

Средствата потребни за работа на општото здружение и на Комората се обезбедуваат со придонеси од организациите на здружен труд.

Основицата и стапката на придонесите за финансирање на општите здруженија ги утврдува собранието на здружението, во согласност со собранието на Комората, а основицата и стапката на придонесот за финансирање на Комората — собранието на Комората, во договор со собранијата на општите здруженија, собранијата на стопанските комори на републиките и со собранијата на стопанските комори на автономните покраини.

Член 41

Општото здружение и Комората се должни за секоја година да донесат финансиски план и завршна сметка.

Врз финансиското работење на општото здружение и на Комората согласно се применуваат прописите што важат за органите на општествено-политичките заедници.

Член 42

Заради извршување на определени работи или заради спроведување на определени заеднички акции за кои се заинтересирани повеќе организации во општото здружение, односно во Комората, тие организации со самоуправни спогодба можат да ги здружуваат своите средства и да основаат фондови со посебна намена, на начин предвиден со статутот на општото здружение односно со статутот на Комората.

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој член се утврдуваат и начинот на користење на здружените средства, правата, должностите и одговорностите на организациите на здружен труд во управувањето и располагањето со тие средства.

VIII. Стручни служби на општото здружение и на Комората

Член 43

За вршење на стручни и административни работи во општото здружение и во Комората се формираат стручни служби.

Со статутот на општото здружение односно на Комората, поблиску се определуваат задачите на стручната служба.

Работните луѓе во стручната служба на општото здружение односно на Комората се организираат во работни заедници.

Меѓусебните права, обврските и одговорностите на работниците на тие работни заедници и општите здруженија односно на тие работни заедници и на Комората се уредуваат со самоуправни спогодба, во согласност со законот.

IX. Преодни и завршни одредби

Член 44

Постојното собрание на Стопанската комора на Југославија е должно, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, да донесе одлука со која ќе утврди за кои гранки на стопанството ќе се основат општи здруженија (член 11).

Иницијативните одбори што ќе ги извршат подготвителните дејствија за основање на општите здруженија (член 13) ќе се формираат во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката од став 1 на овој член.

Член 45

Општите здруженија мораат да бидат основани во рок од четири месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 46

Стопанската комора на Југославија е должна својата организација и работа да ги сообрази кон одредбите од овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

До донесувањето на новиот статут на Комората, во согласност со одредбите од овој закон, организацијата, работата и финансирањето на Стопанската комора на Југославија ќе се вршат според одредбите од нејзиниот статут и другите општи акти што важат на денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 47

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за здружување на стопанските организации во Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72).

Член 48

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

780.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА**

Се прогласува Законот за заштита од јонизирачки зрачења, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 25 ноември 1976 година.

ПР бр. 531
25 ноември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА****I. Општи одредби****Член 1**

Заради заштита на животот и здравјето на човекот и заштита на човековата средина од штетното дејство на јонизирачките зрачења, која е од интерес за целата земја и за меѓународната заедница, се преземаат мерките пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 2

Под заштита на животот и здравјето на човекот и заштита на човековата средина од јонизирачки зрачења, во смисла на овој закон, се подразбира

заштитата на населението, воздухот, водата, земјиштето, човечката и добиточната храна, лековите и предметите за општа употреба, како и заштитата на средината во која се работи или се доаѓа во допир со извори на јонизирачки зрачења.

Член 3

Под извори на јонизирачки зрачења, во смисла на овој закон, се подразбираат:

- 1) радиоактивни материји што доаѓаат во човековата средина поради нуклеарни експлозии или од други причини од странско потекло;
- 2) нуклеарни електрани и други нуклеарни постројки и уреди;
- 3) рендген-апарати, акцелератори и други уреди и машини што можат да произведуваат јонизирачки зрачења;
- 4) радиоактивни материји и уреди со радиоактивни материји;
- 5) руди од кои се добиваат радиоактивни материји;
- 6) радиоактивни отпадни материји.

Член 4

Под вонредни прилики, во смисла на овој закон, се подразбираат состојби во човековата средина што можат да предизвикаат озрачување, односно радиоактивна контаминација на населението или делови на населението, над границите определени врз основа на овој закон.

II. Мерки за заштита од јонизирачки зрачења**Член 5**

Во спроведувањето на заштитата на човековата средина од јонизирачки зрачења се преземаат следните мерки за заштита:

- 1) откривање на присуство, вид и јачина на јонизирачките зрачења и степен на контаминација во човековата средина;
- 2) определување услови за локација, изградба и употреба на објекти и постројки, во кои се произведуваат јонизирачки зрачења, односно во кои се работи со извори на јонизирачки зрачења;
- 3) изградба на објекти и уреди и обезбедување на опрема за заштита од јонизирачки зрачења;
- 4) определување на услови за промет и користење на извори на јонизирачки зрачења;
- 5) ограничување на производството, прометот односно користењето на производите контаминирани со радиоактивни материји;
- 6) водење евиденција за изворите на јонизирачките зрачења и за изложеноста на населението на тие зрачења;
- 7) деконтаминација на луѓе и домашни животни, земјиште, вода, човечка и добиточна храна и други предмети и производи контаминирани со радиоактивни материји;
- 8) евакуирање на населението и добрата од загрозените подрачја;
- 9) чување, обработување и конечно сместување на радиоактивни отпадни материји;
- 10) други мерки за заштита, предвидени со сојузни прописи или со ратификувани меѓународни договори.

Член 6

Заради навремено спречување на опасностите од јонизирачки зрачења се врши систематско испитување на контаминацијата со радиоактивни материји на воздухот, земјиштето, реките, езерата и морето, на цврстите и течните врнежи, на водата за пиење и на човечката и добиточната храна.

Испитувањата од став 1 на овој член се вршат на местата, според методите и во роковите што се определени со прописот на надлежниот сојузен орган, а ги вршат здравствените и други стручни и научни организации на здружен труд определени со пропис на надлежниот републички односно покраински орган.

Член 7

Со извори на јонизирачки зрачења не смеат да работат:

- 1) лица помлади од 18 години;
- 2) жени за време на бременост, а ако се во прашање отворени извори на јонизирачки зрачења — ни жени за време на доене на детето.

Член 8

Лицата што работат со извори на јонизирачки зрачења и другото население не смеат да бидат изложени на озрачување над границите определени со пропис донесен врз основа на овој закон.

Мерењето на степенот на изложеноста на јонизирачки зрачења на лицата што работат со извори на зрачења и на другото население го вршат здравствените и други стручни и научни организации на здружен труд определени со прописот на надлежниот републички односно покраински орган.

Член 9

Нуклеарни електрани, нуклеарни реактори, акцелератори, лаборатории за работа со високи активности на радиоактивни материи, постројки што служат за преработка на радиоактивни руди, нуклеарни сировини, озрачени горива и фисиони продукти, објекти за чување, обработување и конечно сместување на радиоактивни отпадни материи, како и други нуклеарни постројки, можат да бидат изградени само на такви места и според такви технички нормативи и услови што обезбедуваат заштита на човековата средина од јонизирачки зрачења.

Изградените објекти и постројки од став 1 на овој член не смеат да се пуштаат во работа додека со пробна работа не ќе се утврди дека преземените мерки се доволни за заштита на човековата средина од јонизирачки зрачења.

Член 10

За локацијата, пробната работа и за пуштањето во работа на објектите и постројките од член 9 на овој закон е потребна посебна согласност што ја издава органот определен со републички односно покраински пропис, по прибавено мислење од стручната комисија што ја формира тој за таа цел.

Ако објектот или постројката од член 9 на овој закон може да предизвика опасност од радиоактивна контаминација на човековата средина во две или повеќе републики, односно автономни покраини, органот од став 1 на овој член дава посебна согласност за локација, пробна работа, односно пуштање во работа по прибавена согласност од надлежниот орган во тие републики односно автономни покраини.

Ако, во случајот од став 2 на овој член, не се постигне согласност помеѓу надлежните органи, конечна одлука донесува Сојузниот извршен совет или сојузниот орган на управата што ќе го определи тој.

Член 11

Републиката, односно автономната покраина чиј орган издал посебна согласност за локација, пробна работа или пуштање во работа на објект или постројка од член 10 став 2 на овој закон без претходна согласност од надлежниот орган на друга република односно автономна покраина, е одговорна за

штетата што поради тоа ќе настане во друга република односно автономна покраина.

Член 12

Организациите на здружен труд, други организации и заедници, државните органи и поединци можат да набавуваат, да пуштаат во промет и да користат радиоактивни материи над границата на активност определена со прописи и да користат рендген-апарати и други апарати што произведуваат јонизирачки зрачења, само ако за тоа претходно добиле одобрение од органот определен со републички, односно покраински пропис.

Член 13

Одобрението од член 12 на овој закон може да се издаде ако се исполнети следните услови:

- 1) објектите и просториите во кои извори на јонизирачки зрачења се произведуваат, чуваат или се работи со нив, да им одговараат на техничките, здравствените и другите услови кои обезбедуваат заштита на човековата средина од јонизирачки зрачења;
- 2) лицата врз кои се применуваат изворите на јонизирачки зрачења и лицата што работат со тие извори да бидат снабдени со соодветни средства потребни за заштита, како и со потребна опрема за мерење на зрачењата;
- 3) лицата што ќе работат со изворите на јонизирачки зрачења да имаат соодветна стручна подготовка и да ги исполнуваат пропишаните здравствени услови за работите што ќе ги вршат;
- 4) да се преземени мерки со кои се спречува радиоактивните отпадни материи да предизвикаат контаминација на човековата средина.

Член 14

Организациите на здружен труд, други организации и заедници, државните органи и поединци се должни да ги снабдат работниците вработени на местата на кои се изложени на јонизирачки зрачења, со лични и со други заштитни средства, да ја проверуваат исправноста на тие средства и да се грижат работниците правилно да ги користат при работата, како и да преземаат мерки за заштита на тие работници и, по потреба, да упатуваат одделни лица на преглед и лекување.

Организациите, органите и поединци од став 1 на овој член, се должни да ги обезбедат пропишаните повремени мерења на степенот на изложеноста на работните места на јонизирачки зрачења, да ја проверуваат контаминацијата на предметите, просториите и воздухот во просториите во кои се работи со извори на јонизирачки зрачења, како и повремено да ја проверуваат исправноста на мерните инструменти и на заштитните средства.

Член 15

Водата за пиење, животните намирници и предметите за општа употреба што се контаминирани со радиоактивни материи можат да се употребуваат за пиење, да се пуштаат во промет и да се користат за наменетите цели под условите пропишани врз основа на овој закон.

Член 16

Организациите на здружен труд што употребуваат нуклеарни машини (реактори, акцелератори и др.), заради истражување во областа на нуклеарните науки или заради добивање на нуклеарна енергија, мораат да имаат сопствена служба за заштита од јонизирачки зрачења и да обезбедат други услови потребни за заштита на човековата средина.

Организациите од став 1 на овој член се должни да имаат план на мерките за заштита од евентуални несреќи предизвикани на нуклеарните машини.

Член 17

Со изворите на јонизирачки зрачења можат да работат лица што имаат стручна подготовка и ги исполнуваат здравствените услови пропишани врз основа на овој закон.

Лицата од став 1 на овој член се ставаат под здравствен надзор и подлежат на здравствени прегледи пред стапување на работа со извори на јонизирачки зрачења и во текот на работата.

Член 18

Организациите на здружен труд, други организации и заедници и поединци, што при работата со извори на јонизирачки зрачења ќе предизвикаат контаминација на човековата средина над определена граница, се должни да спроведат деконтаминација преку сопствената служба или преку организациите определени со републички односно покраински пропис.

Член 19

Испуштањето на радиоактивни отпадни материји во човековата средина, нивното чување, обработување и конечно сместување можат да се вршат само на начин и под условите што се определени со прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 20

Заштитата на населението од јонизирачки зрачења е задолжителна во вонредни прилики и се обезбедува особено со средствата за лична и колективна заштита (заштитни маски, облека и обувки и др.).

Евакуирањето на населението и на добрата од подрачјата што се загрозуваат со јонизирачки зрачења се врши во вонредни прилики, ако со други мерки определени врз основа на овој закон не може да се обезбеди заштита на населението односно на добрата.

Евакуирањето во смисла на став 2 од овој член се врши според одлуката на надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Член 21

Организацијата на здружен труд, друга организација, заедница или државен орган што ќе утврди дека на определено подрачје постои озрачување над границите определени врз основа на овој закон, е должен за таа опасност веднаш да го извести органот определен со републички односно покраински пропис и сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството.

Член 22

Организациите на здружен труд, други организации, заедници и државните органи што се занимаваат со производство, промет, увоз или со користење на извори на јонизирачки зрачења, водат евиденција за тие извори и се должни за секоја испорака да го известуваат надлежниот орган определен со републички односно покраински пропис.

Организациите на здружен труд во областа на здравството и други стручни и научни организации што се определени да вршат мерење на степенот на изложеноста на јонизирачки зрачења (член 8) се должни да водат евиденција за озрачувањето на населението и за лицата што при работата се изложени на дејството на јонизирачки зрачења и податоците за озраченоста да ги доставуваат до органите односно организациите определени со републички односно покраински прописи.

III. Надзор и овластувања

Член 23

Надзорот над спроведувањето на мерките за заштита од изворите на јонизирачки зрачења опре-

делени со овој закон го вршат надлежните органи во републиката односно во автономната покраина.

Надзорот над спроведувањето на мерките за заштита од изворите на јонизирачки зрачења што се произведуваат, пуштаат во промет или се користат во Југословенската народна армија го вршат надлежните воени органи.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, надзорот над прометот на извори на јонизирачки зрачења преку државната граница го врши сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството.

Член 24

Во вршењето на надзор органите од член 23 на овој закон во рамките на својот делокруг имаат право и должност:

1) да наредат отстранување на недостатоците во врска со работата на изворите на јонизирачки зрачења;

2) да ја запрат работата со изворите на јонизирачки зрачења и да го одземат одобрението за користење на извори на зрачења;

3) да ја запрат изградбата на објекти, простории и постројки за чија локација, изградба односно реконструкција не постои посебна согласност додека не се прибави таа согласност односно додека не се исполнат другите пропишани или определени услови;

4) да го забранат преносот на извори на јонизирачки зрачења преку државната граница односно преносот од едно место во друго во Југославија — додека не ќе се исполнат пропишаните или определените услови.

Во случајот од точка 2 став 1 на овој член, органот што го донел решението за запирање на работата со извори на јонизирачки зрачења и за одземање на одобрение за користење на изворите на зрачења, е должен во решението да го определи и начинот на понатамошно постапување и располагање со тие извори.

Жалбата против решението за преземање на мерките од став 1 на овој член не го одлага извршувањето на решението.

IV. Казнени одредби

Член 25

Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго општествено правно лице:

1) ако водата за пиење, животните намирници или предметите за општа употреба што се контаминирани со радиоактивни материји ги пушта во промет спротивно на условите пропишани врз основа на овој закон (член 15 и член 30 став 1 точка 6);

2) ако при работата со извори на јонизирачки зрачења предизвика контаминација на човековата средина над определена граница, или не спроведе деконтаминација на начинот определен со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон (член 18 и член 30 став 1 точка 8);

3) ако пристапи кон изградба или кон пробна работа или ако пушти во работа изграден објект или постројка без посебна согласност на надлежниот орган (член 10 став 1);

4) ако испушта, чува, обработува или отстранува радиоактивни отпадни материји спротивно на условите определени со прописите донесени врз основа на овој закон (член 19 и член 30 став 1 точка 9).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго општествено правно лице со парична казна од 5.000 до 30.000 динари.

Член 26

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго општествено правно лице:

1) ако без претходно одобрение од органот определен со републички односно покраински пропис набави, пушти во промет или користи радиоактивни материи над определената граница на активност или користи рендген-апарати или други апарати што произведуваат јонизирачки зрачења (член 12);

2) ако не ги снабди со лични или со други заштитни средства работниците вработени на местата на кои се изложени на јонизирачки зрачења или не преземе други пропишани мерки за заштита на тие работници (член 14);

3) ако нема сопствена служба за заштита од јонизирачки зрачења или не обезбеди други услови потребни за заштита на човековата средина или нема план на мерките за заштита од евентуални несреќи предизвикани на нуклеарни машини (член 16);

4) ако не постапи по извршното решение на надлежниот орган со кое се наредува некое дејствие или мерка на обезбедување заради заштита на човековата средина од јонизирачки зрачења, што е предвидена со овој закон или со прописи донесени врз основа на овој закон (член 24).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго општествено правно лице со парична казна од 2.000 до 10.000 динари.

Член 27

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго општествено правно лице:

1) ако на местото изложено на јонизирачко зрачење вработи или задржи на работа лице кое не смее да работи со извори на јонизирачки зрачења или нема пропишана стручна подготовка или не ги исполнува пропишаните здравствени услови за работа со извори на јонизирачки зрачења (чл. 7 и 17);

2) ако утврди дека постои озрачување над границите определени врз основа на овој закон, а за таа опасност веднаш не ќе ги извести надлежните органи (член 21);

3) ако не води евиденција за изворите на јонизирачките зрачења или ако за секоја испорака не го извести надлежниот орган определен со републички односно покраински пропис (член 22 став 1).

Со паричната казна од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд во областа на здравството и друга стручна или научна организација што е определена да врши мерење на степенот на изложеноста на јонизирачки зрачења ако, во рамките на својата дејност не води евиденција за озрачувањето на населението или на лицата што при работата се изложени на дејство на јонизирачки зрачења или ако податоците за озраченоста не ги достави до определените органи односно организации (член 22 став 2).

За дејствието од ст. 1 и 2 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго општествено правно лице односно одговорното лице во државен орган со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

Член 28

Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок поединец што, во согласност со овој закон, може да набавува, да пушта во промет или да користи извори на јонизирачки зрачења:

1) ако без претходно одобрение од органот определен со републички односно покраински пропис

набави, пушти во промет или користи радиоактивни материи над определената граница на активност или користи рендген-апарати или други апарати што произведуваат јонизирачки зрачења (член 12);

2) ако не ги снабди со лични или со други заштитни средства работниците вработени на местата на кои се изложени на јонизирачки зрачења или не преземе други пропишани мерки за заштита на тие работници (член 14);

3) ако вработи или задржи на работа лице кое нема пропишана стручна подготовка или не ги исполнува здравствените услови за работа со извори на јонизирачки зрачења (член 17);

4) ако при работата со извори на јонизирачки зрачења предизвика контаминација на човековата средина над определената граница или не спроведе деконтаминација на начинот определен со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон (член 18 и член 30 став 1 точка 8);

5) ако испушта, чува, обработува или отстранува радиоактивни отпадни материи спротивно на условите определени со прописите донесени врз основа на овој закон (член 19 и член 30 став 1 точка 9);

6) ако не постапи по извршното решение на надлежниот орган со кое се наредува некое дејствие или мерка за обезбедување заради заштита на човековата средина од јонизирачки зрачења која е предвидена со овој закон или со прописите донесени врз основа на овој закон (член 24).

Член 29

Со парична казна од 500 динари ќе се казни за прекршок лице кое работи со извори на јонизирачки зрачења ако не употребува лични или други заштитни средства или ако во текот на работата не се подложи на здравствен преглед во определен рок (чл. 14 и 17).

Прекршоците од став 1 на овој член ги утврдуваат и казни изрекуваат овластените работници на органот надлежен за вршење на надзор при вршење на инспекциски прегледи на местата на кои се работи со извори на јонизирачки зрачења.

V. Овластувања за донесување поблиски прописи

Член 30

Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита донесува поблиски прописи:

1) за местата, методите и роковите на испитување на контаминација со радиоактивни материи на воздухот, земјиштето, реките, езерата и морињата, на цврсти и течни врнежи, на водата за пиење, на човечката и добиточната храна (член 6);

2) за границите над кои населението и лицата што работат со извори на јонизирачки зрачења не смеат да бидат изложени на озрачување (член 8 став 1);

3) за техничките нормативи и условите за локација, изградба, пробна работа, пуштање во работа и користење на објектите и постројките од член 9 на овој закон;

4) за пуштањето во промет и користењето на радиоактивни материи над определената граница на активност, на рендген-апарати и на други апарати што произведуваат јонизирачки зрачења и за мерките за заштита од зрачење на тие извори (чл. 12 и 13);

5) за повремени мерења на степенот на изложеноста на работните места на јонизирачки зрачења, за проверување на контаминацијата на работната средина и за проверување на исправноста на мерните инструменти и заштитните средства (член 14);

6) за условите под кои можат да се пуштаат во промет и да се употребуваат водата за пиење, животните намирници и предметите за општа употреба контаминирани со радиоактивни материји (член 15);

7) за стручната подготовка, за здравствените услови и здравствените прегледи на лицата што можат да работат со извори на јонизирачки зрачења (член 17);

8) за максимално дозволени граници на радиоактивна контаминација на човековата средина и за вршење на деконтаминација (член 18);

9) за начинот и условите на испуштање, чување, обработување и конечно сместување на радиоактивни отпадни материји (член 19).

Поблиските прописи од точка 3 став 1 на овој член Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита ги донесува во согласност со сојузниот орган на управата надлежен за работите на енергетиката и индустријата, сојузниот орган на управата надлежен за работите на народната одбрана и со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешните работи, а прописите од точка 9 став 1 на овој член — во согласност со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешните работи и сојузниот орган на управата надлежен за работите на народната одбрана.

Член 31

Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана да пропише поблиски услови за набавка, пуштање во промет и користење на извори на јонизирачки зрачења што се употребуваат во Југословенската народна армија како и начин на вршење надзор над тие извори.

VI. Завршни одредби

Член 32

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат: Основниот закон за заштита од јонизирачки зрачења („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), Решението за определување на установите што можат да ја утврдуваат точноста и исправноста на инструментите за детекција и мерење на радиоактивноста („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/65), Правилникот за начинот и за средствата на евиденцијата при работата на заштитата од јонизирачки зрачења и за податоците што им се доставуваат на надлежните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/68) и Правилникот за пренесување на радиоактивни материји над определената граница на активност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/70).

Со денот на влегувањето во сила на прописите донесени врз основа на овластувањата од член 30 на овој закон, а најдоцна три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, престануваат да важат:

1) Правилникот за здравствените прегледи и за здравствените услови на лица што работат со извори на јонизирачки зрачења („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/65);

2) Правилникот за дозволените дози на јонизирачки зрачења на кои можат да бидат изложени лица што работат со извори на тие зрачења („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/65);

3) Правилникот за стручната спрема на лица што работат со извори на јонизирачки зрачења и на работи за заштита од тие зрачења („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/65);

4) Правилникот за пуштање во промет и користење на радиоактивни материји над определената граница на активност и за мерките на заштита од зрачење на овие извори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/65);

5) Правилникот за користењето на рентген-апаратите и за мерките на заштита од рентгенски зраци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/65);

6) Правилникот за начинот на испитувањето на контаминацијата со радиоактивни материји на воздухот, водата и земјиштето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/68);

7) Правилникот за повремени мерења и проверување на контаминацијата на предмети и лица и за проверување на исправноста на мерните инструменти и заштитните средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/68);

8) Правилникот за начинот и условите на сместувањето и чувањето на радиоактивни отпадоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/70).

Член 33

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1977 година.

781.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за Програмата за модернизација на царинската служба од 1976 до 1980 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 25 ноември 1976 година.

ПР бр. 529

25 ноември 1976 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се утврдува Програмата за модернизација на царинската служба од 1976 до 1980 година, за чие извршување се обезбедени средства со друг сојузен закон.

Член 2

Средствата обезбедени за финансирање на модернизацијата на царинската служба се користат во согласност со Програмата за модернизација на царинската служба од 1976 до 1980 година, која претставува составен дел на овој закон.

Член 3

Програмата за модернизација на царинската служба од 1976 до 1980 година опфаќа:

1) изградба, купување, доградба, реконструкција и адаптација на објекти на граничните премини;

2) изградба, купување, доградба, реконструкција и адаптација на објекти за царински испостави (стоковен промет);

3) изградба, довршување на започнатата изградба, купување, доградба, реконструкција и адаптација на објекти за царинарници;

- 4) набавка на оперативно-техничка опрема;
- 5) набавка на уреди и опрема за електронски сметачки центар;
- 6) набавка на опрема за царински лаборатории;
- 7) набавка на техничка и биротехничка опрема и инвентар;
- 8) школување и стручно образование на кадри;
- 9) набавка на станови.

Член 4

Правата и должностите на инвеститор за извршување на работите врз модернизација на царинската служба утврдени со овој закон ги врши Сојузната управа за царини, која може одделни работи на инвеститор да пренесе врз царинарниците.

Член 5

Се овластува Сојузната управа за царини во рамките на средствата одобрени за таа цел да склучува договори за кредит за набавка на станови за потребите на работниците во Сојузната управа за царини и во царинарниците.

Средствата обезбедени за набавка на станови можат да се пренесат во фондот за заедничка потрошувачка на Сојузната управа за царини и царинарниците и да се користат за тие намени.

Член 6

За извршувањето на работите и за трошењето на средствата за модернизација на царинската служба Сојузната управа за царини поднесува извештај до Собранието на СФРЈ до 31 март секоја година.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за финансирање на Програмата за модернизација на царинската служба од 1971 до 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/70, 55/72 и 21/74).

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ПРОГРАМА

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Модернизација на царинската служба ќе се изврши во годишни етапи, почнувајќи од 1976 до 1980 година.

Програмата за модернизација на царинската служба од 1976 до 1980 година опфаќа:

а) изградба, купување, доградба, реконструкција и адаптација на објекти на граничните премини во вкупен износ од 153,250.000 динари:

1) патни гранични премини:

— нови објекти: Вртојба, Шемпетер, Холош, Јуриј, Липица, Фернетичи, Гедеровци, Кузма, Вачки Брег, Мокрање, Рибарци, Ново Село, Делчево и Врбница.

— доградба, реконструкција и адаптација: Рожна Долина, Робик, Козина, Шкофие, Подкорен, Ратече, Шентиљ, Плач, Горна Радгона, Горичан, Вич, Кнежево, Хоргош, Српска Црња, Калуѓерово, Градина, Стразимировци, Мецитлија, Деве Баир, Богородица и Кафасан.

2) железнички премини:

— нов објект: Димитровград

— доградба и адаптација: Суботица и Сежана;

3) речни премини:

— нови објекти: Апатин, Кањижа и Прахово;

— доградба и адаптација: Велико Градиште;

4) поморски премини:

— нови објекти: Херцег Нови, Корчула, Сплит, Риека, Раша, Умаг, Будва, Котор и Новиград;

— доградба и адаптација: Бар, Ровињ, Изола и Пиран.

5) воздухопловни премини (стоковен промет):

— нови објекти: Сурчин, Врник и Плесо;

6) објекти за царинење на стоки:

— нови објекти: Градина, Ватин, Јесенице, Горна Радгона, Дравоград и Вртојба;

7) слободни царински зони (контролни објекти):

— нови објекти: Копер и Бар;

8) помали адаптации и работи врз одржување на постојните објекти;

б) изградба, купување, доградба, реконструкција и адаптација на објекти за царински испостави (стоковен промет), во вкупен износ од 84,700.000 динари:

1) нови објекти: Целје, Велење, Бања Лука, Добој, Биело Поле, Бар, Титов Велес, Копривница, Сплит, Гаженица, Винковци, Осиек, Косовска Митровица, Титово Ужице, Светозарево, Нови Сад, Крушевац, Вачка Паланка, Шабац, Бор, Лесковац и Клара — Загреб;

2) реконструкција и адаптација: Кикинда;

3) работи врз одржување на постојните објекти;

в) изградба, довршување на започнатата изградба, купување, доградба, реконструкција и адаптација на објекти за царинарници, во вкупен износ од 212,583.000 динари:

1) нови објекти: Битола, Крагуевац, Пула со царинската испостава Лука, Тузла, Задар, Дравоград, и објекти за Електронскиот сметачки центар во Сојузната управа за царини;

2) довршување на започнатата изградба на објекти: Белград, Зрењанин, Кралево и Дубровник;

3) надоградба, проширување и адаптација: Нова Горица, Нови Сад, Осиек, Риека, Сараево, Целје, Сплит, Шибеник, Вршац, Гевгелија и Сојузната управа за царини;

4) помали адаптации и одржување на постојните објекти:

г) набавка на оперативно-техничка опрема во вкупен износ од 129,996.000 динари:

1) средства за антидиверзиона опрема: рендген-апарати, детектори на експлозиви, метал детектори, стетоскопи, опрема за отстранување на експлозиви, специјални возила со вградени големи рендген-апарати и специјални возила со вградени помали рендген-апарати;

2) возила и пловни објекти кои се опремуваат со антидиверзиона опрема: чамци за море, чамци за Дунав и замена на патнички автомобили;

3) системи за оперативни и функционални врски: телепринтерски и специјални телефонски врски (со додатна опрема за вклучување во ТТ мрежа на органите за внатрешни работи), токи-воки, радиостаници, фиксни и колски радиостаници и проектирање на изградба на систем за радиоврски;

4) друга техничка опрема за потребите на отстранување и спречување на шверцување;

5) потребна опрема за прототипна работилница за испитување и одржување на опрема;

д) набавка на уреди и опрема за Електронскиот сметачки центар во вкупен износ од 36,144.000 динари

1) проширување на системската конфигурација: закуп на диск-единици, зголемување на мемориите на постојните системи, купување на диск-единици со погонски механизам, контролни единици за телепроцесија, дисплеј конзола со тастатура и принтер и друга соодветна опрема;

2) зголемување на стабилизационата постројка;

3) климатизација;

4) придружна опрема за Електронскиот сметачки центар: противпожарен орман за ленти и дискови;

5) биро-опрема за Електронскиот сметачки центар;

6) друго: телефонска централа, противпожарна сигнализација, систем-инженерска помош, проектирање на работи и инсталација на МДС-систем;

г) набавка на опрема за царински лаборатории, во вкупен износ од 4.270.000 динари:

1) комплетирање на десет лаборатории со апаратура за танкослојна хроматографија;

2) комплетирање на девет лаборатории со инфрацрвени спектрометри;

3) набавка на комплетна опрема за нови лаборатории во Титоград и Сплит;

4) набавка на друга ситна опрема;

е) набавка на техничка и биротехничка опрема и инвентар во вкупен износ од 49.465.000 динари:

1) техничка опрема: специјални возила, шлепери и виљушкар, дигелки, ваги, други возила и друга техничка опрема;

2) биротехничка опрема: книговодствени машини, сметачки машини, џебни калкулатори, машини за пишување, проектори, фотокопир-апарати, гештеттери, магнетофони, диктафони, франкир-машини, каси, челични ормани и друга биротехничка опрема;

3) разен канцелариски инвентар;

ж) школување и стручно образование на кадри во вкупен износ од 33.500.000 динари:

1) школување, стручно оспособување и стручно усовршување;

2) печатење и набавка на стручна литература за оперативна и образовна работа;

3) набавка на средства и опрема за настава и историографска дејност.

з) набавка на станови: купување, изградба и кредитирање на 400 станови во површина од околу 24.000 m², во вкупен износ од 192.000.000 динари.

782.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ИЗГРАДБАТА НА ОБЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА ВО БЕЛГРАД, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за инвестициони вложувања во изградбата на објекти за потребите на странските дипломатски и конзуларни претставништва во Белград, во периодот од 1976 до 1980 година, што го усвои Собрани-

ето на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 25 ноември 1976 година,

ПР бр. 538

25 ноември 1976 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Илигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ИЗГРАДБАТА НА ОБЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА ВО БЕЛГРАД, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Вкупниот износ на средствата за финансирање на дел од Програмата за инвестициони вложувања во изградбата на објекти за потребите на странските дипломатски и конзуларни претставништва во Белград, во периодот од 1976 до 1980 година (во натамошниот текст: Програмата), се утврдува во износ од 220.000.000 динари, што го обезбедува федерацијата во буџетот.

Остатокот од средствата за финансирање на целокупната Програма се обезбедуваат од средствата на амортизацијата и станарината на објектите што служат за потребите на странските дипломатски и конзуларни претставништва во Белград.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во буџетите на федерацијата за одделни години, и тоа:

	Динари
— во Буџетот на федерацијата за 1977 година	51.000.000
— во Буџетот на федерацијата за 1978 година	73.000.000
— во Буџетот на федерацијата за 1979 година	50.000.000
— во Буџетот на федерацијата за 1980 година	46.000.000

Член 3

Средствата за реализација на Програмата се предвидени врз база на цените од 1975 година.

Валоризација на износите предвидени за одделни години ќе се врши во согласност со републиките и автономните покраини при донесувањето на буџетот на федерацијата за наредната година, а врз основа на податоците од Сојузниот завод за статистика за движењето на цените на производите и услугите, односно на трошоците за градење, ако растежот на тие трошоци е поголем од 5%.

Елементите и критериумите за валоризацијата од став 2 на овој член ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

Член 4

Средствата обезбедени во буџетот на федерацијата за извршувањето на Програмата што не ќе се потрошат во една година, се пренесуваат за истите намени во наредната година.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

783.

Врз основа на член 16 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), Административната комисија на Собранието на СФРЈ на 27. седница од 25 ноември 1976 година, донесува

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИШТЕ НА 1976 ГОДИНА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СПОРЕД ЛИСТАТА НА ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ УТВРДЕНА ОД ПОТПИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО ОСТВАРУВААТ НАДОМЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Личните доходи на функционерите што ги избира Собранието на СФРЈ и функционерите што ги именува Собранието на СФРЈ според листата на именуваниите функционери утврдена од потписниците на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата и на делегатите во Собранието на СФРЈ, се зголемуваат за 6%, а врз основа на усогласениот предлог од Комисијата за следење на применувањето на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата и на делегатите во Собранието на СФРЈ.

2. Правото според точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на делегатите што остваруваат надомест на личните доходи во Собранието на СФРЈ.

3. Правото според точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на сојузните пратеници и функционери што остваруваат лични доходи во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на сојузните пратеници и функционерите на кои им престанала функцијата.

4. Правата утврдени според точ. 1, 2 и 3 на оваа одлука припаѓаат од 1 јули 1976 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-79/76-03

25 ноември 1976 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,

Милован Ѓокановиќ, с. р.

784.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), во врска со член 6 од Општествениот договор за основите и мерилата за усогласување на личните доходи и на другите примања на функционерите кои се именуваат или назначуваат во сојузните органи и организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/73 и 1/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ИЛИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Личните доходи на функционерите што ги именува или назначува Сојузниот извршен совет во

сојузните органи на управата, во сојузните организации и стручните служби на Сојузниот извршен совет се зголемуваат од 1 јули 1976 година за 6% во согласност со критериумите утврдени со Општествениот договор за основите и мерилата за усогласување на личните доходи и на другите примања на функционерите кои се именуваат или назначуваат во сојузните органи и организации.

2. Функционерите чиј личен доход е поголем од вкупниот износ на личниот доход утврден за функцијата што ја вршат, зголемен за соодветниот износ на име на работното искуство, го задржуваат личниот доход во тој износ.

Функционерите од став 1 на оваа точка стекнуваат право на зголемување на личниот доход кога личниот доход утврден за функцијата што ја вршат ќе се изедначи со личниот доход што го задржале.

3. Решението за определување на личните доходи и на другите примања на функционерите што ги именува или назначува Сојузниот извршен совет го донесува Комисијата на Сојузниот извршен совет за кадровски и административни прашања.

4. Средствата за извршување на оваа одлука ќе ги обезбеди Сојузниот секретаријат за финансии.

5. Оваа одлука се применува и врз функционерите што ги именува и назначува Сојузниот извршен совет на кои личниот доход и другите примања им се утврдуваат врз основа на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата и на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, број 28/75).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист СФРЈ“.

Е. п. бр. 937

4 декември 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Берислав Шефер, с. р.

785.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославије на весникот „Die Welt“, од 13 септември 1976 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/474

8 ноември 1976 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

786.

Врз основа на член 22 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕРИЛАТА ШТО МОЖАТ ДА ГИ ПРЕГЛЕДААТ ОВЛАСТЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

1. Организациите на здружен труд што ќе бидат за тоа овластени според одредбите на чл. 22, 23 и 24 од Законот за мерните единици и мерилата можат да вршат преглед и жигосување на следните мерила:

1) МЕРИЛА ЗА ДОЛЖИНА, и тоа:

- мерила со нониус (подвижни клунести мерила, длабиномири, висиномери);
- микрометарски мерила;
- компаратори;
- паралелни гранични мерила;
- гранични мерила (чатали, чепови);

2) МЕРИЛА ЗА ЗАФАТНИНА, и тоа:

анализатори на гасови за контрола на издувни гасови на моторни возила;

3) МЕРИЛА ЗА АГОЛ ВО РАМНИНА, и тоа:

- аголници;
- агломери;
- либели;

4) МЕРИЛА ЗА МАСА, и тоа:

справи за определување квалитет на жито (хектолитарска маса и влага);

5) МЕРИЛА ЗА ЗАФАТНИНСКА МАСА, и тоа:

изотопски мерила за градежни материјали;

6) МЕРИЛА ЗА ФРЕКВЕНЦИЈА (ЗАЧЕСТЕНОСТ), и тоа:

мерила за фреквенција и амплитуди на акустички вибрации;

7) МЕРИЛА ЗА БРЗИНА, и тоа:

мерила за контрола на брзина на возила во движење (Доплерови радар);

8) МЕРИЛА ЗА ЗАБРЗУВАЊЕ, и тоа:

акцелерометри (за испитување на моторни возила);

9) МЕРИЛА ЗА СИЛА И ТВРДОСТ, и тоа:

- динамометри со еластичен мерен елемент (погонски динамометри);
- мерила (машини и алат) за испитување механички особини на материјали врз основа на мерење на силата и должината;
- мерила за мерење сила на кочење кај моторни возила;

— апарати за мерење тврдост според Роквел, Бринел и Викерс;

10) МЕРИЛА ЗА ПРИТИСОК (НАПОН), и тоа:

- манометри со еластичен мерен елемент со класа на точност 0,3, 0,2 и 0,1, што се употребуваат во лаборатории;
- барометри;

11) МЕРИЛА ЗА МОК, и тоа:

показни, уписни, контактни и компензациони ватметри, варметри и фазметри;

12) МЕРИЛА ЗА ЈАЧИНА НА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА, и тоа:

- показни, уписни, контактни и компензациони амперметри;
- електронски амперметри;

13) МЕРИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН НАПОН, и тоа:

- показни, уписни, контактни и компензациони волтметри;
- електронски волтметри;
- потенциометри и компензатори;
- анализатори на бранова форма на напонот;

14) МЕРИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ, и тоа:

- показни, уписни и компензациони ом-метри;
- електронски ом-метри;
- мерни мостови;
- апарати за мерење отпор на заземјување;
- прецизни отпорници со променлива вредност (декадни кутии на отпор и др.);

15) МЕРИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА СПРОВОДНОСТ, и тоа:

- мерни мостови;
- електронски мерила за спроводност;

16) МЕРИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА КАПАЦИТИВНОСТ, и тоа:

- показни микрофарадметри;
- прецизни кондензатори со променлива вредност (декадни кутии на капацитивност и др.);

17) МЕРИЛА ЗА ИНДУКТИВНОСТ, и тоа:

- мерни мостови за индуктивност и меѓуиндуктивност;
- електронски мерила за индуктивност и меѓуиндуктивност;
- прецизни индуктивитети и меѓуиндуктивитети со променлива вредност;

18) МЕРИЛА ЗА ТЕМПЕРАТУРА, и тоа:

- отпорни термометри;
- термопарови;
- термометри со течност (лабораториски и погонски);

19) МЕРИЛА ЗА ОСВЕТЛЕНОСТ, и тоа:

мерила за осветленост и насоченост на фарите на моторни возила;

20) МЕРИЛА ЗА АКТИВНОСТ НА РАДИОАКТИВЕН ИЗВОР, и тоа:

- 4л коинцидентни апаратури;
- 4л бројачи: пропорционални, сцинтилациони Гајгер-Милерови бројачи;
- бројачи во определен просторен агол;
- Гајгер-Милерови бројачи;
- полупроводнички бројачи;
- јонизациони комори.

2. Организациите на здружен труд од точка 1 на оваа наредба можат да вршат преглед и жигосување на следните еталони:

1) ЗА ДОЛЖИНА, и тоа:

еталон паралелни гранични мерила;

2) ЗА ФРЕКВЕНЦИЈА (ЗАЧЕСТЕНОСТ), и тоа:

- звучни виљушки;
- тонгенератори;
- сигналгенератори;
- кварцни осцилатори;

3) ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН НАПОН, и тоа:

- Вестонови Келии;
- електронски еталони на електричниот напон;
- еталон волтметри;

4) ЗА МОЌ, и тоа:

еталон ватметри;

5) ЗА ЈАЧИНА НА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА, и тоа:

еталон амперметри;

6) ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ, и тоа:

- еталон на отпорноста;
- еталон ом-метри;

7) ЗА ЕЛЕКТРИЧНА КАПАЦИТИВНОСТ, и тоа:

еталони на електрична капацитивност;

8) ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ИНДУКТИВНОСТ, и тоа:

- еталони на електричната индуктивност;
- еталони на меѓуиндуктивноста;

9) ЗА ТЕМПЕРАТУРА, и тоа:

- еталон платински термометри;
- еталон термопарови;
- контролни термометри со течност;

10) ЗА АКТИВНОСТ НА РАДИОАКТИВЕН ИЗВОР, и тоа:

- еталон α — емитери: ^{241}Am , ^{210}Po , ^{238}Pu ;
- еталони β — емитери: ^3H , ^{14}C , $^{90}\text{Sr}-\gamma$, ^{204}Tl ;
- еталони $\delta-\gamma$ — емитери: ^{60}Co , ^{137}Cs , ^{148}Eu , Радииум (соли во рамнотежа).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Број 607/31

19 ноември 1976 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
енергетика и
индустрија,
Љушан Илиевкиќ, с. р.

787.

Врз основа на член 26 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), во согласност со Сојузниот комитет за земјоделство и со Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита, директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАКАО-ПРОИЗВОДИТЕ, НА ПРОИЗВОДИТЕ СЛИЧНИ НА ЧОКОЛАДА И НА БОНБОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ****1. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат минималните услови што во поглед на квалитетот мораат да ги исполнуваат какао-производите, производите слични на чоколада и бонбонските производи, како и минималните услови за обезбедување и зачувување на квалитетот и хигиенската исправност.

Условите пропишани со овој правилник мораат да бидат исполнети во производството и прометот.

Член 2

За производите што со овој правилник не се пропишани условите за квалитетот производителот донесува, пред почетокот на производството, производителска спецификација.

Организациите на здружен труд донесуваат производителски спецификации и за намирниците за кои е тоа изречно предвидено со овој правилник.

Производителската спецификација мора да ги содржи сите податоци од декларацијата според член 4 на овој правилник и краток опис на технолошката постапка за производство на производите.

Производителската спецификација ја донесува органот на управување со организацијата на здружен труд. Организациите на здружен труд водат евиденција за донесените производителски спецификации во која се внесуваат следните податоци:

- 1) евиденциски број на спецификацијата;
- 2) назив и ознака на производот;
- 3) датум на донесувањето на спецификацијата;
- 4) датум на извршеното испитување на производот од страна на овластената организација;
- 5) датум на почетокот на производството според предметната спецификација.

Член 3

Условите, што во поглед на здравствената исправност мораат да ги исполнуваат какао-производите, производите слични на чоколада и бонбонските производи, се утврдуваат со посебни прописи.

Член 4

Ако за одделни производи со овој правилник не е поинаку определено, производите што се пуштаат во промет во оригинално пакување мораат врз обвивката, садот или наленката да имаат декларација на еден од јазиците на народите на Југославија.

Декларацијата мора да содржи:

- 1) назив на производот и негово трговско име, ако производот го има;
- 2) назив на фирмата и седиште на производителот;
- 3) датум на производството (ден, месец и година);
- 4) квалитет на производот, ако е тоа со овој правилник предвидено;

5) нето-количество (маса) на производот;
6) ознаки за групата на употребените адитиви (бојосано, ароматизирано итн.), дозволени со овој правилник;

7) вид и количество на материји од биолошка вредност додадени на производот заради збогатување на неговиот состав;

8) основни состојки на производот и количество на тие состојки изразено во мерни единици или во проценти во однос на нето-количеството на производот, определени со овој правилник.

9) рок на употребата на производот и други податоци од интерес за потрошувачите.

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, јасна и читлива.

Декларацијата не смее да содржи ознаки (називи, слики, пртежи и слично) што би можеле да го доведат во заблуда потрошувачот во поглед на потеклото, количеството, квалитетот и другите својства на производот.

Големината и типот на буквите за називот на производот и за фирмата, односно називот на производителот мора да биде поголем од буквите на другиот текст на декларацијата.

Член 5

Од декларираната нето-маса на производот може да се отстапи само во случаите предвидени со овој правилник.

Член 6

Ако производот не го пакува производителот, декларацијата мора да ги содржи називот и седиштето на оној што производот го пакувал, датум на пакувањето и податоците во член 4 на овој правилник, освен фирмата односно називот на производителот и седиштето на производителот.

Член 7

Ако нето-масата на производот што се пушта во промет во оригинално поединечно пакување не ја преминува масата од 100 g, декларацијата мора да содржи само назив на производот, назив (име) и седиште на производителот односно на организацијата на здружен труд во областа на стопанството што производот го пакувала и нето-маса на производот. Збирното пакување мора да има комплетна декларација.

Декларацијата од став 1 на овој член мора да содржи и податок за бојосувањето и конзервирањето, ако производот е бојосан, односно конзервиран. За производите за кои со овој правилник е определено дека мораат да имаат означен рок на употреба, декларацијата мора да содржи и податок за датумот на производството и за рокот на употребата на производот.

Член 8

Производот што не се пушта во промет во оригинално пакување, мора да има декларација само кога тоа е определено со овој правилник.

Член 9

Ако со овој правилник не е определено поинаку, забрането е бојосување, заблажување и ароматизирање на производот со вештачки средства, конзервирање на производот со хемиски средства и зрачење со јонизирачки или ултравиолетови зраци, како и додавање на производите на други хемиски средства.

Член 10

Одредбите на овој правилник се применуваат и на увезените производи, како и на производите наменети за извоз, ако за одделни производи со посебни прописи не е определено поинаку.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, овој правилник нема да се применува на

производите наменети за извоз ако прописите на земјата увозничка или обичаите на странскиот пазар бараат отстапување од условите во поглед на квалитетот пропишани со овој правилник.

Член 11

Производите мораат да се транспортираат и да се складираат под условите што обезбедуваат зачувување на нивниот квалитет и хигиенската исправност.

Член 12

Ако со овој правилник не е определено поинаку, неговите одредби се однесуваат на сите организации на здружен труд, други правни лица и граѓани, што произведуваат и пуштаат во промет какао-производи, производи слични на чоколада и бонбонски производи.

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

1. Какао-производи

Член 13

Какао-зрна се семки на плод од какао-стебло (*Theobroma cacao* L.), ферментирани и исушени. Квалитетот на какао-зрната мора да ги исполнува условите пропишани со југословенскиот стандард JUS E.B8.022.

Член 14

Под какао-производи, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

- 1) какао-крш;
- 2) какао-маса;
- 3) какао-путер;
- 4) какао-прав;
- 5) чоколада;
- 6) други какао-производи.

Член 15

На какао-производите можат да им се додадат емулгатори во вкупно количество од 0,3%, сметано на масата на готов производ. Емулгаторот не мора да се декларира.

Член 16

Какао-производите не смеат да содржат минерални масла, ниту тие масла можат да се употребат при производството на какао-производи.

Член 17

Какао-производите мораат да се чуваат на суво и ладно место, не смеат да бидат изложени на влијанието на сончевата светлина, на влага, на големи промени на температурата и не смеат да стојат близу стоки чија миризба можат да ја апсорбираат.

Член 18

Какао-крш е очистено и од лушпа ослободено јадро на какао-зрно на начинот предвиден во член 19 на овој правилник.

Какао-маса е производ добиен со механичко исушување на какао-крш, без одземање или додавање на какви и да било состојки, освен ако е во прашање алкализирани производ.

Какао-ситнеж е мешаница на фино исуштено какао-јадро, какао-лушпа и какао-никулец, што настанува при лупење на какао-зрно.

Какао-погача настанува кога од какао-крш или какао-маса по механички постапки ќе се одземе еден дел од масата.

Експелер какао-погача е какао-погача добиена со експелер-постапка од какао-зрно со додаток на какао-крш и на какао-погача или без нив.

Член 19

Какао-кршот и какао-масата не смеат да содржат какао-лушти повеќе од 4% ниту вкупен пепел повеќе од 10%, сметано на безмасна сува материја, односно пепел повеќе од 14%, ако е во прашање алкализирани производ.

Какао-кршот не смее да содржи пепел нерас-творлив во солна киселина повеќе од 0,3%, сметано на безмасна сува материја.

Член 20

Какао-путер е маст добиена од какао-зрно, ка-као-крш, какао-маса, какао-погача, или од какао-ситнеж со помош на механички постапки.

Какао-путерот може:

- 1) да се филтрира и центрифугира;
- 2) да се отслужи и дезодорира со водена пара со вакуум или на друг вообичаен начин;
- 3) да се обработи со натриумова база или со друго вообичаено средство за неутрализација;
- 4) да се обработи со земја за белење, со активен јаглен или со друго вообичаено средство за бојосување (белење).

Какао-путерот може да биде:

- 1) пресуван какао-путер, што претставува маст добиена со пресување на какао-крш, или на какао-маса. Тој натаму може да се обработува само на начинот предвиден во одредбите под 1 и 2 став 2 на овој член;

- 2) експелер-какао-путер, што претставува маст добиена од какао-зрно или какао-крш, какао-маса, какао-погача во експелер-преси. Тој натаму може да се обработува само на начинот предвиден во одредбите под 1 и 2 став 2 на овој член;

- 3) рафиниран какао-путер, што претставува маст добиена на начинот предвиден во одредбата под 1 или под 2 став 2 на овој член или на двата начина, или на начинот предвиден во одредбите под 3 и 4 став 2 на овој член.

Бојата, миризбата и вкусот на одделни видови какао-путер мораат да им одговараат на карактеристиките од тие видови и не смеат да имаат туѓа миризба и вкус. Одделните видови на какао-путер мораат да ги исполнуваат следните услови:

	Пресуван какао- -путер	Експелер- какао- -путер	Рафиниран какао- -путер
Индекс на рефракцијата °D 40°C	1456 до 1459	1456 до 1459	1456 до 1459
Точка на топење, метод според Финке (Fincke)			
— матна	30 до 34°C	30 до 34°C	30 до 34°C
— бистра	31 до 35°C	31 до 35°C	31 до 35°C
Слободни масни киселини (пресметани како процент на олеинска киселина)	0,5 до 1,75	0,5 до 1,75	0,5 до 1,75
Број на сапунисување (пресметано како mg KOH/g маст)	192 до 196	192 до 196	192 до 196
Јоден број според Вијс (Wijs)	33,8 до 39,5	35,6 до 40,6	36,7 до 41,0
Несапунливи материи во % (петролетер) не пове- ќе од	0,35	0,4	0,5

Член 21

Какао-прав е производ добиен со мерење на какао-погача.

Какао-прав може да се произведува со алкализирање на какао-маса или на какао-крш со дозволени алкалии, со тоа што таквиот какао-прав не смее да содржи повеќе од 5% алкалии, сметани како безводен калиумов карбонат на безмасна сува материја на какао-прав.

Член 22

Какао-правот што се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да содржи најмалку 17,5% на какао-маст, сметано на сува материја;

- 2) да не содржи псвеќе од 8% вода и 8% пепел, а солубилизиран какао-прав — повеќе од 11% пепел и 0,3% песок во однос на безмасна сува материја;

- 3) да не содржи примеси на скроб, желатин и слични материи, туѓи минерални материи и бои, туѓи масти или какви и да било други материи што се ставаат само заради зголемување на масата, при-кривање на лошиот квалитет или постигање на привидно подобар квалитет;

- 4) да не е вжегнат, кисел или мувлозан, загаден со инсекти или со нивно изметитиште и според изгледот, вкусот или миризбата да не е толку изменет што да е непогоден за исхрана.

Какао-правот може да се ароматизира со ванила, со ванилин или со етил-ванилин, што не мораат да бидат означени во декларацијата.

Во промет може да се пушта и какао-прав што содржи помалку од 17,5% какао-маст, сметано на сува материја, но не помалку од 10%, сметано на сува материја на какао-прав. Декларацијата за таквиот какао-прав мора да има ознака: „Немасен какао-прав“. Какао-правот што содржи помалку од 10% какао-маст не смее да се пушти во промет за непосредна потрошувачка.

Член 23

Дозволено е да се пуштаат во промет:

- 1) заблажен какао-прав, односно смеса на какао-прав и шеќер, со тоа што таквиот производ може да содржи најмногу 60% шеќер, а мора да содржи најмалку 6% какао-маст, сметано на сува материја на готов производ;

- 2) смеса на какао-прав, шеќер и млеко во прав, со тоа што таквата смеса мора да содржи најмалку 20% какао-прав и најмалку 5% какао-маст, а може да содржи најмногу 50% шеќер, сметано на сува материја на готов производ.

Член 24

Какао-прав и смеса на какао-прав со шеќер или со шеќер и млеко во прав, можат да се пуштаат во промет само во оригинално пакување.

Декларацијата за производите од став 1 на овој член не смее да содржи ознаки што би упатувале на тоа дека производот претставува чоколада (на пример: чоколада во прав и сл.).

Декларацијата за смеса на какао-прав мора да содржи и податок за составот на смесата.

Ако во смесата на какао-прав е употребено обрано млеко во прав, таквиот производ мора да се декларира како: „Заблажен какао-прав со обрано млеко во прав“.

Член 25

Се дозволува отстапување од декларираните нето-маси на оригинални пакувања на какао-прав, и тоа: за пакување до 50 g — до 8%; за пакување над 50 g до 100 g — до 5%; за пакување над 100 g

до 1000 g — до 3% и за пакувања над 1000 g — до 1%, сметано на просечната нето-маса најмалку 10 издвоени и измерени пакувања.

Просечната нето-маса на оригиналните пакувања што е утврдена кај производителот мора да ѝ одговара на декларираната нето-маса на поединечните пакувања.

Член 26

Чоколадата е хомоген производ добиен со специјален технолошки метод, со обработка на шеќер и еден или повеќе од следните состојки: какао-крш, какао-маса, какао-пресувана погача, какао-прав, немасен какао-прав, какао-путер и со дозволени додатоци или без нив.

Посебни видови на чоколада се: чоколада со зголемена содржина на шеќер, млечна чоколада, млечна чоколада со висока содржина на млеко, млечна чоколада со павлака, чоколада со обрано млеко, бела млечна чоколада, чоколада во прав, десертна чоколада и чоколаден прелив.

Член 27

Под шеќер во производството на какао-производи, во смисла на овој правилник, се подразбираат сахарозата, декстрозата (безводна или монохидратна), сувиот скробен сируп, лактозата и фруктозата.

Член 28

Чоколадата што се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови на квалитетот:

- 1) да содржи најмалку 18% на какао-путер, сметано на сувата материја на чоколадата;
- 2) да содржи најмалку 14% безмасна сува материја на какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадата;
- 3) да содржи најмалку 35% вкупно сува материја на какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадата;
- 4) да содржи најмногу 65% шеќер, од вкупната маса на чоколадата.

Член 29

Чоколадата со зголемена содржина на шеќер што се пушта во промет, мора да ги исполнува следните услови на квалитетот:

- 1) да содржи најмалку 18% на какао-путер, сметано на сувата материја на чоколадата;
- 2) да содржи најмалку 12% безмасна сува материја на какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадата;
- 3) да содржи најмалку 30% вкупна сува материја на какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадата;
- 4) да содржи најмногу 70% шеќер од вкупната маса на чоколадата.

Член 30

Млечната чоколада е хомоген производ, добиен со специјална технолошка обработка на смеса на шеќер и една или повеќе од следните состојки: какао-крш, какао-маса, какао-пресувана погача, какао-прав, немасен какао-прав и состојки на млеко со додаток на какао-путер и дозволени додатоци или без нив.

Млечната чоколада што се пушта во промет, мора да ги исполнува следните услови на квалитетот.

- 1) да содржи најмалку 2,5% безмасна сува материја на какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадата;

- 2) да содржи најмалку 25% вкупна сува материја на какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадата;

- 3) да содржи најмалку 3,65% млечна маст, сметано на сувата материја на млечната чоколада;

- 4) да содржи најмалку 10,5% безмасна сува материја на млеко, сметано на сувата материја на млечната чоколада.

- 5) да содржи најмалку 25% вкупна маст, сметано на сувата материја на млечната чоколада;

- 6) да содржи најмногу 55% шеќер од вкупната маса на чоколадата.

Член 31

Млечната чоколада со висока содржина на млеко што се пушта во промет, мора да ги исполнува следните услови на квалитетот:

- 1) да содржи најмалку 2,5% безмасна сува материја на какао-делови, сметано на сувата материја на млечната чоколада, и најмалку 20% вкупна сува материја на какао-делови, сметано на сувата материја на млечната чоколада;

- 2) да содржи најмалку 5% млечна маст, сметано на сувата материја на млечната чоколада;

- 3) да содржи најмалку 15% безмасна сува материја на млекото, сметано на сувата материја на млечната чоколада;

- 4) да содржи најмалку 25% вкупна маст, сметано на сувата материја на млечната чоколада;

- 5) да содржи најмногу 55% шеќер од вкупната маса на чоколадата.

Член 32

Млечната чоколада со павлака што се пушта во промет, мора да ги исполнува следните услови на квалитетот:

- 1) да содржи најмалку 2,5% безмасна сува материја на какао-делови, сметано на сувата материја на млечната чоколада, и најмалку 25% вкупна сува материја на какао-делови, сметано на сувата материја на млечната чоколада;

- 2) да содржи најмалку 7% млечна маст, сметано на сувата материја на млечната чоколада;

- 3) да содржи најмалку 3% а најмногу 14% безмасна сува материја на млекото, сметано на сувата материја на млечната чоколада;

- 4) да содржи најмалку 25% вкупна маст, сметано на сувата материја на млечната чоколада;

- 5) да содржи најмногу 55% шеќер од вкупната маса на чоколадата.

Член 33

Чоколадата со обрано млеко што се пушта во промет, мора да ги исполнува следните услови на квалитетот:

- 1) да содржи најмалку 2,5% безмасна сува материја на какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадата, и најмалку 25% вкупна сува материја на какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадата;

- 2) да содржи најмалку 14% безмасна сува материја на млекото, сметано на сувата материја на чоколадата;

- 3) да содржи најмалку 25% вкупна маст, сметано на сувата материја на чоколадата;

- 4) да содржи најмногу 55% шеќер од вкупната маса на чоколадата.

Член 34

Белата млечна чоколада е хомоген производ добиен со специјална технолошка обработка на сме-

са на шеќер, млеко, какао-путер со дозволените додатоци или без нив.

Белата млечна чоколада што се пушта во промет мора да ги исполнува условите за млечната чоколада од член 30 на овој правилник, со тоа што не смее да содржи безмасни суви материи на какао-делови.

Член 35

Чоколадата може да се пушта во промет како чоколада во прав, со тоа што да ги исполнува условите од член 28 на овој правилник.

Млечната чоколада може да се пушта во промет како млечна чоколада во прав, со тоа што да ги исполнува условите од член 30 на овој правилник.

Се дозволува отстапување од декларираните нето-маси на оригиналните пакувања на чоколада во прав, односно на млечна чоколада во прав, и тоа: за пакување до 50 g — до 8%, за пакување над 50 g до 100 g — до 5%, за пакување над 100 g — до 3% и за пакување над 1000 g — до 1%, сметано на просечната нето-маса на најмалку 10 издвоени и измерени пакувања.

Просечната нето-маса што е утврдена кај производителот мора да ѝ одговара на декларираната нето-маса на поединечни пакувања.

Член 36

Десертната чоколада (чоколада со многу фина структура, што се пушта во промет, мора да ги исполнува следните услови на квалитетот:

1) да содржи најмалку 30% какао-путер, сметано на сувата материја на чоколадата, и најмалку 17% безмасна сува материја на какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадата;

2) да содржи најмалку 49% вкупна сува материја на какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадата;

3) да содржи најмногу 51% шеќер од вкупната маса на чоколадата.

Член 37

Чоколадниот прелив (кувертира, тунк-маса) што се пушта во промет, мора да ги исполнува следните услови на квалитетот:

1) да содржи најмалку 31% на какао-путер, сметано на сувата материја на чоколадниот прелив, и најмалку 2,5% безмасна сува материја на какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадниот прелив;

2) да содржи најмалку 35% вкупна сува материја на какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадниот прелив;

3) да содржи најмногу 65% шеќер од вкупната маса на чоколадата.

Млечниот чоколаден прелив (млечна тунк-маса) што се пушта во промет, мора да ги исполнува следните услови на квалитетот:

1) да ги задоволува сите услови за млечната чоколада од член 30 на овој правилник, освен условите за вкупната маст;

2) да содржи најмалку 31% на вкупна маст, сметано на сувата материја на млечниот чоколаден прелив.

Член 38

На чоколадата можат да ѝ се додаваат кафе, лешник, орев, бадем и друго јадресто овошје, како и нивни преработки (грилаж, крокант и сл.), суво грозје, кора од портокал, кандирано овошје, пуфувани жита и слично, со тоа што во готовиот производ да не може да има помалку од 12% ниту повеќе од 30% од овие состојки, освен пуфувани жи-

та, кои не смее да ги има повеќе од 12% и кокосово брашно, кое не смее да го има помалку од 8%.

Чоколадата со кафе мора да содржи најмалку 2% фино сомелено печено кафе.

Во декларацијата за чоколадата што ги содржи состојките од став 1 на овој член мора да биде означено дека чоколадата содржи определен додаток (на пример: „Чоколада со лешник“).

На чоколадата може да ѝ се додаде во вкупното количество до 5% лешник, бадем и друго јадресто овошје без посебно декларирање.

На чоколадата можат да ѝ се додадат растителни масти најмногу до 5%, при задолжителна декларација за видот и количеството.

Член 39

Чоколадата може да се ароматизира со ванила, со ванилин или со етил-ванилин без посебна декларација.

Ароматизирање на чоколадата со други дозволени ароми мора посебно да се декларира.

Член 40

Чоколадата со бел слој на искристализиран шеќер или какао-маст не се смета како расипана, ако според квалитетот и вкусот им одговара на условите пропишани со овој правилник за соодветниот вид на чоколада.

Член 41

Чоколадата во табли се пушта во промет во парчиња на нето-маса од 5 до 1000 g.

Секое парче на чоколадна табла мора да биде посебно завиткано во алуминиумски лист или друг материјал предвиден за пакување на прехранбени производи, на кои мора да биде отпечатена задолжителната декларација или обвие на еднадвор заштитна обвивка (налепка).

Разликата помеѓу фактичната маса на чоколадата и масата означена во декларацијата не смее за таблите до 100 g да биде поголема од 3%, а за таблите над 100 g — поголема од 2% од просечната нето-маса на најмалку десет издвоени и измерени пакувања.

За чоколадата со додаток на јадресто и друго овошје, разликата помеѓу фактичната маса на чоколадата и масата означена во декларацијата не смее за таблите до 100 g да биде поголема од 5%, а за таблите над 100 g — поголема од 4% од просечната нето-маса на најмалку десет издвоени и измерени пакувања.

Просечната нето-маса на оригиналните пакувања мора да ѝ одговара на декларираната нето-маса на поединечно пакување.

Чоколадата во блокови, наменета за натамошна преработка, може да се пушти во промет и во парчиња на маса поголеми од еден килограм.

Член 42

Под други чоколадни производи, во смисла на овој правилник, се подразбираат полнета чоколада, чоколадни десерти и чоколадни дражеа.

Член 43

Полнетата чоколада е производ што се добива така што цврсто, полуцврсто или течна полнење од фондан или трајни кондиторски, односно други погодни маси се превлече со чоколаден прелив или на друг начин се покрие со чоколаден слој, при што готовиот производ мора да содржи најмалку 30% чоколадна маса.

Член 44

Масата за полнење на чоколада не смее да содржи материи што ја намалуваат хранливата вред-

ност на полнетата чоколада, односно чоколадниот десерт (брашно, сахарин и сл.).

Масата за полнење може да се бојосува и ароматизира со дозволени природни и вештачки бои и ароми дозволени за бојосување, односно ароматизирање на намирници, со тоа што вкупното количество на бојата не смее да биде поголемо од 0,03%. Количеството на аромата во прав (крути или пасти) не смее да биде поголемо од 3%, на етерично масло — од 0,4% а есенција 0,5% сметано во однос на масата на готовиот производ. Во декларацијата мора да се назначи дека производот е бојосан и ароматизиран.

На масата за полнење на чоколада и чоколадни десерти може да ѝ се додаде ензим инвертаза или сорбитол заради одржување на свежината.

За конзервирање на полнењето, може да се употреби сорбинска киселина од нејзината сол до 0,15%, сметано на количеството на полнењето.

Член 45

Полнетата чоколада се пушта во промет во таблети на нето-маса од 5 до 1000 g. Секоја табла мора да биде посебно завиткана во алуминиумски лист или други материјали дозволени за пакување на прехранбени производи, на кои мора да биде отпечатена задолжителната декларација или обвие на однадвор заштитна обвивка (налепка).

Разликата помеѓу фактичната маса на полнетата чоколада и масата означена во декларацијата не смее за таблите до 100 g да биде поголема од 5%, а за таблите над 100 g — поголема од 4% од просечната нето-маса на најмалку десет издвоени и измерени пакувања.

Просечната нето-маса на оригиналните пакувања што е утврдена кај производителот мора да ѝ одговара на декларираната нето-маса на поединечните пакувања.

Во декларацијата за полнетата чоколада мора да биде видно означено дека производот е полнета чоколада, како и видот на полнењето (на пример: „Чоколада полнета со фондан“ и сл.).

Член 46

Чоколадните десерти се производи што се добиваат така што на кондиторските производи им се додава чоколадна маса или што одделни течни, полутечни, цврсти, полутврсти или пенести полнења се превлекуваат со чоколаден прелив, односно се влеваат во шупливи чоколадни обвивки од разни облици. За чоколадни десерти можат да се употребат како додатни сировини бадем, орев, лешник, кикиритки, пуфувани жита, кекс или вафлов лист како подлога, сушено овошје и кандирано овошје.

Чоколадните превлечени десерти мораат да содржат најмалку 22% чоколадна маса, а чоколадните полнети и други десерти најмалку 40% од таа маса.

Член 47

Чоколадниот десерт што поединечно се пакува мора да биде завиткан во алуминиумски лист (нелакиран, лакиран, некаширан и кашираан) или други материјали дозволени за пакување на прехранбени производи, а ако се пакува во кутии — мора да биде сложен така што за време на транспортот да остане неопштетен и со него да може хигиенски да се ракува при продажбата.

Чоколадниот десерт може да се пушта во промет само во оригинално пакување.

Отстапувањето од декларираната нето-маса на оригиналните пакувања на чоколаден десерт може да биде: за пакување до 100 g — најмногу 5%, за пакување од 100 до 500 g — најмногу 4%, за пакување од 500 до 1000 g — најмногу 2%, а за пакување над 1000 g — најмногу 1% од просечната нето-маса на најмалку десет издвоени и измерени пакувања.

Просечната нето-маса на оригиналните пакувања што е утврдена кај производителот мора да ѝ одговара на декларираната нето-маса на поединечните пакувања.

Член 48

Ако количеството на алкохол во какао-производите од член 42 на овој правилник преминува 0,5% од масата, сметано на целокупната содржина на пакувањето, количеството на алкохолот мора да биде декларирано. Отстапување од декларираната содржина на алкохол се дозволува во границите $\pm 0,4\%$ од масата, сметано на целокупната содржина на пакувањето.

Член 49

Чоколадно драже е производ во овален облик со сјајна површина и се состои од јадро (корпус) и чоколаден плашт. Чоколадниот плашт мора да изнесува најмалку 50% од вкупната маса на производот.

Јадрата можат да бидат произведени од трајни кондиторски маси, од јадрето или суво овошје, како и од други овошни преработки.

2. Производи слични на чоколада

Член 50

Дозволено е производство на производи слични на чоколада.

Производите слични на чоколада мораат во прометот да ги исполнуваат следните услови на квалитетот:

- 1) да содржат најмалку 21% маст, сметано на сувата материја на готов производ;
- 2) да содржат најмалку 5% на какао-прав, сметано на сувата материја на готов производ;
- 3) да содржат најмногу 60% на шеќер, сметано на сувата материја на готов производ.

Член 51

Производите изработени со шеќерен прелив (како превлечени или како полнети производи) мораат да содржат најмалку 20% од тој прелив, сметано во однос на сувата материја на готов производ.

Шеќерниот прелив мора да ги исполнува следните услови на квалитетот:

- 1) да содржи најмалку 25% на маст, сметано на сувата материја на готов производ;
- 2) да содржи најмалку 5% на какао-прав, сметано на сувата материја на готов производ;
- 3) да содржи најмногу 55% на шеќер од вкупната маса на преливот.

Член 52

Производите слични на чоколада и на чоколадни производи се пуштаат во промет во оригинално пакување.

Декларацијата за производите слични на чоколада или за чоколадните производи мора да содржи податоци за основните состојки.

На обвивката на производите слични на чоколада мора да се стави ознаката: „Шеќерна табла“. Таа ознака мора да биде во средината на просторот за декларацијата. Големината на буквите на оваа ознака мора да биде за пакување над 125 g најмалку 15 mm а за пакување до 125 g најмалку 10 mm.

На обвивката на производите изработени со шеќерен прелив мора да се стави ознаката: „Со шеќерен прелив“. Таа ознака мора да биде во средината на просторот за декларацијата, а големината на буквите како во став 3 на овој член.

На обвивката на производите слични на чоколада односно на чоколадните производи е забрането да се ставаат ознаките: „чоколада“, „какао“, „чоколаден десерт“ и слично.

3. Бонбонски производи**Член 53**

Бонбонските производи, во смисла на овој правилник, се производи добиени со преработка на шеќер, скробен сируп, инвертен шеќер и други суровини, со додавање на средства за постигање на изглед, вкус и миризба својствени на одделни видови бонбонски производи.

Бонбонските производи и бонбонските маси можат да се бојосуваат и ароматизираат со дозволени природни или вештачки бои и ароми или со нивни мешаници. Вкупното количество на боја не смее да биде поголемо од 0,03% освен за шеќерно драже каде што вкупното количество на боја не смее да биде поголемо од 0,1%. Количеството на аромите во прав (крути или паста) не смее да биде поголемо од 3%, етерско масло — од 0,4%, а есенции — од 0,5%, сметано во однос на масата на готов производ. Во декларацијата мора да се назначи дека производот е бојосан и ароматизиран.

Како бонбонска маса, во смисла на овој правилник, се смета полупроизвод добиен од шеќер, скробен сируп или инвертен шеќер, со додавање средства за постигање на изглед, вкус и миризба својствени на одделни видови бонбонска маса.

Член 54

Под шеќер во производството на бонбонски производи, во смисла на овој правилник, се подразбираат сахарозата, декстрозата (безводна или монохидратна), сувиот скробен сируп, лактозата и фруктозата.

Член 55

Според начинот на производството и видот на употребените полупроизводи и други суровини и средства, бонбонските производи се пуштаат во промет како:

- 1) тврди бонбони;
- 2) тврди полнети бонбони;
- 3) свилени бонбони;
- 4) свилени полнети бонбони;
- 5) драже-бонбони;
- 6) карамели;
- 7) желе-производи;
- 8) фондан-бонбони;
- 9) гумени бонбони;
- 10) шеќерни фигури;
- 11) компримати и пастили;
- 12) лакриц-бонбони;
- 13) пенести производи;
- 14) ликерни бонбони;
- 15) марципан-производи;
- 16) персипан-производи;
- 17) нугат-производи;
- 18) грилаж-производи;
- 19) локум и тан-алва;
- 20) други шеќерни производи.

Член 56

Се дозволува отстапување од декларираниите нето-маси на одделни оригинални пакувања на бонбоните од член 55 на овој правилник, и тоа: за пакување до 100 g — 5%, а над 100 до 500 g — 4% во однос на просечната нето маса на најмалку десет издвоени и измерени оригинални пакувања.

Просечната нето-маса на оригиналните пакувања што е утврдена кај производителот мора да ѝ одговара на декларираната нето-маса на пакувањето.

Под нето-маса се подразбира масата на бонбоните заедно со масата на обвивката (масата на поединечно завитканите бонбони).

Член 57

Тврдите бонбони се изработуваат од бонбонска маса и соодветни средства со кои се постигаат изглед, вкус и миризба својствени на одделни видови од овие бонбони.

Тврдите бонбони можат да бидат со додатоци и без додатоци (обични).

Тврдите бонбони можат како додаток да содржат какао-делови, слад, мед и др., со тоа што мораат да содржат најмалку 5% додаток што е означен во декларацијата и по кој го носат името.

Бонбоните декларирани како млечни бонбони, мораат да содржат најмалку 25% млечна маст, сметано на сувата материја на готов производ.

Бонбоните со кафе мораат да содржат најмалку 1,5% печено мелено кафе, односно соодветно количество екстракт на кафе, сметано на количеството на полнењето.

Бојосаните, ароматизираниите и закиселените тврди бонбони мораат да содржат најмалку 0,1% киселина, сметано како винска киселина.

Тврдите бонбони, и тоа само бојосаните, се пуштаат во промет со ознаката: „II квалитет“.

Тврдите бонбони не смеат да содржат повеќе од 2,5% вода, освен леаните бонбони што можат да содржат најмногу 4% вода.

Тврдите бонбони можат да се пуштаат во промет под називот што им одговара на својствата на одделните видови на тие бонбони (дропс, рокс, сладни, ментол и др.).

Член 58

Тврдите полнети бонбони (фури) се состојат од внатрешен дел (полнење) и надворешен дел (плашт). Плаштот се изработува од бонбонска маса.

Полнењата можат да бидат масни, млечни, шеќерно-сирупни, овошни, медени, фондан, пенести и др. Количеството на полнењето мора да изнесува најмалку 18% од вкупната маса на готовиот производ, освен за полнетите бонбони со пенесто полнење кај кои количеството на полнењето мора да изнесува најмалку 12%.

Член 59

Свилените бонбони се изработуваат од бонбонска маса и соодветни средства со кои се постига изглед, мириз и вкус својствени на одделни видови од тие бонбони, со тоа што бонбонската маса мора да биде обработена така што готовите бонбони да добијат свиленак сјај. Свилените бонбони се произведуваат и се пуштаат во промет како свилени тврди бонбони и свилени тврди бонбони со додатоци.

Свилените тврди бонбони можат да се пуштаат во промет под трговски назив што им одговара на својствата на одделните видови од тие бонбони. Тие бонбони не смеат да содржат повеќе од 1,5% влага.

Член 60

Свилените полнети бонбони (фури) се состојат од внатрешен дел (полнење) и надворешен дел (плашт).

Полнењата можат да бидат исти како полнењата за тврди полнети бонбони (член 58) и изнесуваат најмалку 16% од вкупната маса на готов производ.

Член 61

Драже-бонбоните се состојат од јадро (корпус) превлечено со шеќерен плашт.

Јадрото може да биде изработено од шеќерна маса на бонбонски производи или овошје (бадем, лешник, суво грозје) и др.

Во драже-бонбоните што содржат јадро на лешник, бадем или друго јадресто овошје, јадрото мора да изнесува најмалку 1/3 од масата на готов производ.

Член 62

Карамелите се меки бонбони изработени од шеќер, скробен сируп или инвертен шеќер, маст и други додатоци вообичаени за одделен вид карамели.

Член 63

Карамелите се пуштаат во промет како:

- 1) карамели;
- 2) полнети карамели;
- 3) млечни карамели;
- 4) млечни и полнети карамели;
- 5) пластично-еластични карамели.

Член 64

Карамелите се млечни бонбони изработени од шеќер, скробен сируп или инвертен шеќер, маст и други додатоци вообичаени за одделен вид карамели.

Млечните карамели се меки бонбони изработени од шеќер, скробен сируп или инвертен шеќер, и мораат да содржат најмалку 2,5% млечна маст и 6% сува материја на млеко, сметано на сувата материја на готов производ.

Карамелите, освен полнетите карамели, можат да содржат најмногу 8% вода.

Полнетите и млечните полнети карамели можат да содржат најмногу 50% полнење и најмногу 10% вода.

Пластично-еластичните карамели се меки бонбони од посебен вид што се одликуваат со пластично-еластична конзистенција. Во тие карамели спаѓаат пластично-еластичните карамели со додатоци, пластично-еластичните карамели без додатоци, пенестите карамели со додатоци и пенестите карамели без додатоци.

Карамелите можат да бидат без додатоци или со додатоци.

Карамелите со додатоци мораат да содржат најмалку 5% додатоци на јадресто овошје и сл., освен карамелите со кафе, што мораат да содржат најмалку 1,5% печено мелено кафе, односно соодветно количество екстракт на кафе, и карамелите со какао-делови и со сусам, што мораат да содржат најмалку 3% на какао-делови, односно сусам.

Член 65

Желе-производите (желе-бонбони и сл.) се изработуваат од шеќер, скробен сируп со додаток на дозволени средства за желирање (агар-агар, пектин и сл.) и средства за постигање на изглед, вкус и миризба својствени за овој вид бонбони.

Желе-производите мораат да содржат најмалку 72% сува материја, од што најмалку 60% шеќер, сметано како вкупен инвертен шеќер.

Член 66

Фондан-бонбоните се изработуваат од шеќер, скробен сируп или инвертен шеќер со додаток на средства за постигање на изглед и вкус, а имаат на површината кристална структура што се постига со специјална постапка во текот на изработката (фондан-бонбони глазирани и кандирани, фондан-крем-бонбони глазирани и кандирани).

Фондан-бонбоните не смеат да содржат повеќе од 14% вода. Количеството на масата за глазирање, односно кандирање мора да изнесува најмалку 6%.

Ако фондан-бонбоните, покрај додатоците од став 1 на овој член содржат и други додатоци (кафе, какао-делови и др.), во поглед на количеството на тие додатоци се применува одредбата на член 64 став 7 од овој правилник.

Член 67

Гумените бонбони се изработуваат од шеќер и скробен сируп со додаток на гуми-база, желатин, гумарабика, преработки на скроб и сл., бои, прехранбени киселини и ароми, со тоа што наместо природна гуми-база можат да се употребат и нештетни синтетички термопластични маси (поливинилацетат и сл.).

При производството на гумени бонбони може да се употреби ксилит.

Во гумените бонбони спаѓа и гумата за цвакање.

Гумените бонбони мораат да содржат најмалку 80% сува материја. Количеството на растворливите состојки не смее да биде помало од 70%.

Член 68

Шеќерните фигури се изработуваат од шеќерна маса и соодветни средства со кои се постига изглед, миризба и вкус, својствени на одделни видови од тие производи.

Шеќерните фигури можат да бидат полни и шупливи шеќерни фигури.

Одредбите на член 56 од овој правилник се однесуваат и на шеќерните фигури.

Член 69

Комприматите и пастилите се производи добиени со пресување на шеќер, декстроза со додавање на средства за врзување (желатин, скробен сируп, малтодекстрин, трагант, гумарабика и др.), лизгави средства (стеаринска киселина, калциум и магнезиум стеарат, триглицериди на заситени масни киселини), овошни сокови, прехранбени киселини, ароми и бои.

Комприматите и пастилите не можат да содржат повеќе од 1% лизгави средства и повеќе од 9% вода.

Член 70

Лакриц-бонбоните и основната лакриц-маса се изработуваат од шеќер и скробен сируп со додаток на лакриц, гумарабика, скроб или преработки на скроб, брашно, меласа на шеќерна трска, растителна маст, бои и ароми.

Лакриц-бонбоните можат да бидат лакриц-бонбони полнети и обични лакриц-бонбони.

Полнетите лакриц-бонбони мораат да содржат најмалку 25% основна лакриц-маса.

Лакриц-бонбоните мораат да содржат најмалку 5% лакриц, а можат да содржат до 50% скроб и до 18% влага.

Член 71

Пенестите производи се производи добиени од шеќер или декстроза и скробен сируп, со додаток на средства за создавање пена (белтачини, желатин и др.), средства за врзување на пената, аромата и бојата.

Пенестите производи можат да бидат меки пенести производи и тврди пенести производи.

Пенестите производи можат да бидат со додатоци и без додатоци. Ако пенестите производи содржат додатоци, во поглед на количеството на тие додатоци се применува одредбата на член 64 став 7 од овој правилник.

Меките пенести производи можат да содржат најмногу 30% влага, а тврдите пенести производи најмногу 10% влага.

Член 72

Бонбонските производи со ликер, сливовица и со други алкохолни пијачки се полнети бонбонски производи што содржат разни алкохолни пијачки. Ликерните бонбони се полнети бонбонски производи со додаток од најмалку 0,5% алкохол во однос на масата на готов производ.

На оригиналните пакувања на бонбоните од став 1 на овој член мора да биде видна ознаката за видот на полнењето.

Член 73

Марципан-производите се производи добиени од сурова марципан-маса.

Суровата марципан-маса се изработува од слатки бадеми со додаток на шеќер, или до 3,5% скробен сируп. Содржината на бадемово масло во суровата марципан маса мора да изнесува најмалку 28%.

Марципан-производите се изработуваат од најмалку 50% сурова марципан-маса на шеќер во прав и други дозволени додатоци.

Марципан-производите можат да бидат марципан-маса, кандирани марципан производи, глазира-ни марципан-производи и полнети марципан-производи.

Количеството на полнењето во марципан-производ може да изнесува најмногу 30% а влагата најмногу 20% во однос на вкупната маса на производот.

Член 74

Персипан-производите се производи добиени од сурова персипан-маса.

Суровата персипан-маса се изработува од јадра на костилки од кајсии, сливи, горчлив бадем, праски, вишни или цреци од кои е претежно отстранет амигдалинот со додаток на шеќер или до 3,5% скробен сируп.

Количеството на заостанатиот амигдалин во третираните јадра на костилките од овошјето не смее да изнесува повеќе од 0,17%, сметано на сувата материја што одговара 10 mg% за ензиматски ослободената цијановодородна киселина. Количеството на амигдалинот во готовите персипан-производи не смее да премине 0,09 односно 5 mg% на ензиматски ослободената цијановодородна киселина.

Персипан производите можат да бидат кандирани, глазирани или полнети.

Количеството на полнењето во персипан-производот може да изнесува најмногу 30%, а влагата може да има најмногу 20% во однос на вкупната маса на производот.

Член 75

Нугат-производите се производи добиени од нугат-маса.

Нугат-масата се изработува од лешник со додаток на шеќер. На нугат-масата можат да се додаваат и како-состојки. Содржината на маслото во производот што потекнува од лешникот и од како-состојките, мора да изнесува најмалку 30%, а вода не смее да има повеќе од 2% во однос на вкупната маса на производот.

Бадем-нугат-производите се производи добиени од бадем-нугат-масата. Бадем-нугат-масата се изработува од бадем со додаток на шеќер, какао-состојки и лешник. Во поглед на содржината на масло и процентот на водата за овие производи се применува одредбата на став 2 од овој член.

На нугат-производите и на бадем-нугат-производите можат да им се додаде растителна маст најмногу 5% сметајќи на готов производ.

Член 76

Грилаж (прокант)-производите се производи добиени од бадем, лешник и друго јадресто овошје,

како и карамелизиран шеќер. Тие производи можат да содржат марципан-маса, нугат-маса, овошни состојки, млеко во прав, скробен сируп и растителна маст.

Грилаж-производите можат да бидат тврди, меки и лисни.

Грилаж-производите мораат да содржат најмалку 20% јадро, а можат да содржат најмногу 5% вода.

Член 77

Локумот е производ добиен од шеќер и соодветен вид скроб, со додаток на средствата и бои дозволени за ароматизирање, односно бојосување на прехранбени производи.

На локумот можат да му се додаваат јадра од орев, бадем, лешник, кикиритки и сл.

Локумот што се пушта во промет како локум со јадрести додатоци мора да содржи најмалку 3% јадро во локум-масата.

Наместо шеќер (сахароза) при производството на локум можат делумно да се употребат скробен сируп и декстроза.

Локумот мора да содржи најмалку 65% вкупен шеќер, не сметајќи го шеќерот во прав што служи за обложување, а вода во локум-масата не смее да има повеќе од 20%.

Член 78

Локумот се пушта во промет во оригинално пакување, во картонски кутии и во други кутии што однагред мораат да бидат обложени со целулозна фолија (целофан), пергамин-хартија или сличен материјал.

Член 79

Тан-алвата е производ добиен од шеќер, скробен сируп, сусам (тан) маса според соодветна технолошка постапка со која се создаваат иглести честичи што на алвата ѝ даваат влакнеста структура.

При производство на тан-алвата можат, заради постигање на специјален вкус, миризба и конзистенција, да се употребат и лимонска киселина, средство за создавање пена (желатин), белка од јајце, соина белтчина и корен од растението сапонарија, чоколада и какао во прав.

Член 80

Тан-алвата што се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови на квалитетот:

- 1) да има крем до жолтикаво-сивкава боја, со умерено сладок вкус и со умерено масен изглед и да има миризба својствена на сусамово масло;
- 2) да содржи најмалку 50% шеќер и најмалку 40% сусамово масло од сусамова маса;
- 3) да не содржи повеќе од 5% вода;
- 4) да нема миризба на збајатеност, мувлосаност и вжегнатост;
- 5) да нема вкус на загореност;
- 6) да не содржи дебели влакна или парчиња на бонбонска маса.

Член 81

Тан-алвата мора да се чува на суво и ладно место. Декларацијата за тан-алвата што се пушта во промет во оригинално пакување мора да содржи и податок за рокот на употребата.

Член 82

Белата алва е производ добиен со варење на бонбонската маса на која ѝ се додаваат пржени јадра, од орев, бадем и сусамово семе, како и ароматизирачки пенливи материји чија употреба е дозволена во производството на тан-алва, освен екстракт од корен на растението сапонарија.

Белата алва што се пушта во промет мора да биде тврда и леплива маса во бела боја.

Член 83

Забрането е да се произведуваат и да се пуштаат во промет бонбонски производи што содржат:

- 1) нитробензол;
- 2) синтетички сапонин;
- 3) кумарин;
- 4) минерални материи;
- 5) скроб или брашно, други слични материи, заради полнење производи и зголемување на масата на производите, освен ако со овој правилник не е определено поинаку;
- 6) вештачки средства за заблажување;
- 7) масло од горчливи бадеми.

Забрането е да се пуштаат во промет бонбонски производи што поради лошата технолошка постапка или непрописното складирање ги загубиле производните својства.

Член 84

Во производството на бонбонски производи може како средство за конзервирање да се употреби 0,15% сорбинска киселина, односно соодветно количество на нејзина сол.

Во производството на бонбонски производи за одржување на свежината може да се додаде сорбитол, глицерин, инвертаза и слично.

На бонбонските производи можат да им се додадат емулгатори во вкупно количество до 0,3%. Емулгаторот не мора да се декларира.

Во производството на бонбонски производи за постигање на вкус можат да се користат следните прехранбени киселини: винска, лимонска, јаболкова, аскорбинска и млечна, како и нивни соодветни соли.

Бонбонските производи што во полнењето содржат природни додатоци, а плаштот им е ароматизиран со вештачки или природни ароми и бојосан со природни или вештачки бои, можат на амбалажата да имаат слики или цртежи на употребените природни додатоци.

Член 85

Бонбонските производи мораат да се чуваат на суво и ладно место, не смеат да бидат изложени на влијанието на сонцето, на влага и на големи промени на температурата и не смеат да се држат во близината на стоки чија миризба можат да ја апсорбираат.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 86

Со денот на почетокот на применувањето на овој правилник престануваат да важат одредбите на чл. 57 до 80 и на чл. 91 до 122 од Правилникот за квалитетот на маста и маслото од растително потекло, маргаринот, мајонезот, шеќерот и другите сахари, слаткарските производи, медот, какао-производите и производите слични на чоколада („Службен лист на СФРЈ“ бр. 19/63, 2/64, 1/67 и 27/71).

Член 87

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 12466/1
8 декември 1976 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

788.

Врз основа на член 26 став 1 точка 1 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 6/74 и 36/75), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАНСКИ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ И ПО СТРАНСКИ ДЕПОЗИТИ

1. Организациите на здружен труд што користат финансиски кредити во странство и овластените банки што користат финансиски кредити во странство и примаат странски неорочени и орочени депозити, должни се за време на траењето на обврската по тие кредитни работи да држат кај надлежната народна банка на републиката, односно кај надлежната народна банка на автономната покраина депозит во динари.

Положениот депозит од став 1 на оваа точка останува кај надлежната народна банка на републиката, односно кај надлежната народна банка на автономната покраина до намиравањето на кредитната обврска спрема странство.

На депозитот од став 1 на оваа точка не се плаќа камата.

2. Депозитот од точка 1 на оваа одлука се полага:

1) на финансиските кредити — пред поднесувањето на пријавата за склучената кредитна работа;

2) на странските депозити — на денот на приемот на депозитот, односно одобрувањето на странската банка, а најдоцна наредниот работен ден.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини не можат да ги регистрираат кредитните работи од одредбата под 1 став 1 на оваа точка ако организациите на здружен труд или овластените банки не поднесат доказ за положениот депозит.

3. Височината на депозитот изнесува 75% од износот на кредитот, односно на странскиот депозит, без оглед на должината на рокот на отплатата на кредитот, односно на периодот за кој се прима депозитот.

Отплатувањето на финансиските кредити може да почне најрано по истекот на 24 месеци од денот на користењето.

4. За странските кредити што се користат според прописите на Собранието на СФРЈ или на Сојузниот извршен совет, депозитот се полага во височината определена со тие прописи.

5. Одредбите на точка 1 од оваа одлука не се однесуваат на:

1) странските финансиски кредити што организациите на здружен труд или овластените банки за организациите на здружен труд ги користат во странство по основ на есконт, реесконт или ломбард побарувања за извезени бродови и опрема на кредит и за извршени инвестициони работи во странство на кредит, ако за таквите финансиски кредити претходно е прибавена потврда од Народната банка на Југославија;

2) финансиските кредити што организациите на здружен труд и овластените банки за организациите на здружен труд ги користат во странство за финансирање изведување на инвестициони работи во странство, под услов враќањето на финансискиот кредит да се врши од приливот што организациите на здружен труд ќе го остварат со своето работење;

3) девизите од кредитите добиени преку или врз основа на меѓудржавни спогодби што ги склучила

федерацијата, како и девизите од кредитите добиени од меѓународни финансиски организации во чие основање или капитал учествува федерацијата или овластената банка. Советот на гувернерите утврдува на кои меѓудржавни спогодби, односно меѓународни финансиски организации се однесува оваа одредба;

4) девизните депозити што овластените банки ги примаат по налог на странски амбасади и други дипломатски претставништва на име редовни средства за издржување на тие амбасади и претставништва;

5) финансиските кредити што во странство ги користат организациите на здружен труд или овластените банки за организациите на здружен труд за кредитирање на инвестициони проекти во странство;

6) финансиските кредити што организациите на здружен труд непосредно или преку овластена банка ги користат во странство заради обезбедување на влогот во девизи или заради купување на опрема во странство во рамките на договор за заедничко вложување во претпријатија во странство;

7) финансиските кредити што во странство ги склучуваат организациите на здружен труд или овластените банки за организациите на здружен труд, ако со девизите на тие кредити се отплатуваат постojните финансиски кредити или ако се продолжува рокот на отплатата на кредитите.

Износот на кредитите од став 1 на оваа одредба не може да биде поголем од 50% од износот на финансиските кредити што втасуваат за отплата на 1977 година;

8) финансиските кредити што организациите на здружен труд и овластените банки за организациите на здружен труд ги склучуваат во странство заради обезбедување на сопствено учество во финансирањето на изградбата или реконструкцијата на објекти — ако во кредитирањето учествуваат и странските извори наведени во одредбата под 3 на оваа точка.

Износот на странските финансиски кредити од став 1 на оваа одредба што се користат во текот на тековната година, не може да биде поголем од износот на трансната на кредитите договорена со странскиот кредитор за таа година;

9) финансиските кредити што во странство ги користат организациите на здружен труд или овластените банки за организациите на здружен труд, ако девизните средства од тие кредити ги користат за плаќање во готово на увозот на опрема.

6. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на финансиските кредити и на странските депозити по кои пријавата за склучената кредитна работа е регистрирана до денот на влегувањето во сила на оваа одлука кај надлежната народна банка на републиката, односно кај надлежната народна банка на автономната покраина.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на депозитот по странски финансиски кредити и по странски депозити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/76 и 18/76).

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 84
24 ноември 1976 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
Гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

789.

Врз основа на член 64 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 13/76), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, донесува

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

1. Старосните и инвалидските пензии и семејните пензии, остварени или усогласени според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, определени од пензискиот основ што го сочинува платата според прописите за платите на активните воени лица што важеле во декември 1975 година, се усогласуваат во 1977 година.

2. Старосните и инвалидските пензии се усогласуваат со утврдување на нов пензиски основ, што го сочинуваат платата на чинот односно на класата во смисла на член 17 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, која, според прописите за платите на активните воени лица што важеле во декември 1976 година, му припаѓа на активно воено лице од соодветен чин, односно класа, како и посебните додатоци во смисла на член 62 став 3 на тој закон.

Семејните пензии се усогласуваат со утврдување на нов основ за определување на семејната пензија, што го сочинува усогласената старосна, односно инвалидска пензија во смисла на став 1 од оваа точка.

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усогласуваат по службена должност, а новите износи на така усогласените пензии припаѓаат од 1 јануари 1977 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 35
23 ноември 1976 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател,
генерал-потполковник
Мирко Нововиќ, с. р.

790.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

С П О Г О Д Б А

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГАЛОВАНИ, ТЕХНИЧКИ И ПЛОЧЕСТИ СИНЦИРИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 14 јули 1976 година

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за галови, технички и плочести синцири, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, за галови и технички синцири до 15%, а за плочести синцири — до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2660/3 од 17 ноември 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Филип Кљаик“ — Крагуевац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 11 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

791.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АВТОМОБИЛСКИ ХИДРАУЛИЧНИ ДИГАЛКИ И ЗА ДРУГА ГАРАЖНА СЕРВИСНА ОПРЕМА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 9 септември 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за автомобилски хидраулични дигалки и за друга гаражна сервисна опрема, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3992 од 25 ноември 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Универзал“, Фабрика хидрауличних уреѓаја и гаражне сервисне опреме — Бања Лука.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Аутохрватска“ — Загреб, „Аутодубрава“ — Загреб, „Агровојводина“ — Нови Сад, „Агроопрема“ — Белград, „Братство-јединство“ — Прибој на Лим, „Босна ауто“ — Сараево, „Југо-ауто“ — Белград, „Метал“ — Бања Лука, „Металсервис“ — Белград, „Руднап“ — Белград,

„Технопромет“ — Белград, „Пољоопрема“ — Сараево, „Агротехника“ — Љубљана, „Аутосервис“ — Бања Лука и „Металка“ — Љубљана.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од Воената пошта 2280, Белград

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОВОДЕТЕЛИ

Десетари: Јакупец Владимира Стјепан, Јокимов Сонде Драган, Љаћи Ђазме Саваш, Марковић Анте Недељко, Михајловић Новака Милутин;

разводник Кардум Мијата Маринко;

војници: Азизи Јунуса Екрем, Вановић Илије Јозо, Георгијев Јакима Цветан, Хржењак Андре Иван, Коларић Милана Бранко, Лазић Живојина Живко, Марковић Видоја Србислав, Мартини Михе Бранко, Надаревић Абде Але, Несторовић Владисава Александар, Петровић Стеве Здравко, Потурица Јанка Златко, Солић Јосипа Мирко, Стојановић Мирослава Миленко, Урлеп Ивана Драго;

Од воената пошта 1912, Ниш

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

водник — стажиста Брекало Стјепана Никола; десетари: Берјан Душана Љубомир, Тукић Мате Анте;

разводници: Илић Ранђела Драган, Вуловић Милана Душимир;

војници: Корачин Павла Лео, Ђорђевић Витомира Благоје, Стоилков Никифора Јованчо, Вукосав Рајка Невен;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОВОДЕТЕЛИ

десетари: Чернелић Антуна Романо, Јевтић Миодрага Будимир, Петковић Часлава Драган, Стопар

Мартин Франц, Величковић Божицара Драгутин, Врбан Ивана Мате, Врдољак Томе Крунослав, Живковић Јована Воислав;

разводници: Црвенковић Иве Илија, Димитров Николе Ђорђе, Ђорђевић Рамка Србислав, Врабан Сулејмана Идриз, Врдољак Мирка Ервин, Вујановић Радивоја Новак;

војници: Абаз Сулејмана Узеир, Бојанић Јакше Петар, Вокшан Јосифа Никола, Војничковић Раде Драган, Бранковић Миле Столе, Црљен Јосипа Марко, Чинкл Ивана Анто, Дошлић Миладина Спасоје, Ђокић Борислава Радомир, Франчић Стјепана Борис, Хусић Хусеина Ибрахим, Јањетовић Гојка Видосав, Јовановић Милана Живорад, Костадиновић Жарка Тихомир, Ковачевић Илије Ненад, Крајновић Матије Велимир, Липовача Адема Јусуф, Мицевски Гене Циле, Петрић Фране Иван, Репар Миле Жељко, Станковић Милана Драгомир, Шкрбић Стојана Ђураћ, Шперјак Стјепана Иван, Штимац Антона Емил, Тодоровић Бошка Милан, Трумбеташкић Павла Владо, Загорац Ивана Иван, Закошек Ладислава Борис, Зејнел Усеина Сефер;

Од Воената пошта 5573, Скопје

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водник — стажиста Трајков Неделка Атанас; десетари: Мешкин Изета Мехрин, Печевски Фране Иван;

војници: Алибеговић Севдаге Сакиб, Боровина Касима Касим, Дакић Анте Јуро, Глумбић Лазе Милорад, Кангић Узеира Зехрудин, Кочовски Стојана Гоце, Лежанић Мирка Стјепан, Милинчић Драгутина Радивој, Петровић Михаила Драгомир, Стојчев Киров Томислав, Шермет Боже Драшко, Шогаљ Хамид Вазим, Шуваковић Николе Слободан, Томасовић Марина Мате, Вајда Фране Иван, Зечевић Олге Џепапар;

Од Воената пошта 8115, Земун

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

водници — стажисти: Коцић Цветка Милорад, Милетић Димитра Саво;

десетари: Бамбир Драге Светко, Бикић Стјепана Антун, Бранков Неде Ђорђе, Пенгер Карла Јерко, Ђорђевић Владимира Зоран, Гомерчић Петра Томислав, Јанковић Александра Миодраг, Јеремић Десимира Новак, Каламбура Кузмана Милан, Карић Асима Сулејман, Кароглав Јуре Мирко, Клиновски Томе Јосип, Крижич Јаноша Јожеф, Крнетица Данило, Махмути Амди Нехру, Марјановић Милана Мирко, Марковић Владимира Живорад, Мијушковић Данила Радослав, Сабо Иштвана Иштван, Срук Фране Стјепан, Станић Ђуре Небојша, Стипетић Владе Владимир, Шахмановић Ахмета Абдулах, Тасић Радомира Душан, Типура Викторија Ласло, Влаховић Имбре Владо, Волчански Карла Јосип;

разводници: Бербер Стевана Стеван, Борац Марјана Жељко, Дукаји Иштвана Иштван, Хрустић Ибрахима Абдуселам, Пунтарић Ивана Вид, Ристић Добривоја Новица, Суша Мила Камило;

војници: Хајрић Мехе Мидхад, Ивановић Душана Гојко;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водник — стажиста Шокић Роберта Марко;

помлад водник Колчин Милана Душан;

десетари: Арсов Михаил Ангел, Божић Стеве Ђуро, Брандејс Славка Алојз, Цверлин Станка Станко, Чресник Станка Силво, Дивац Здравка Драго-слав, Дрнковски Благоја Николче, Ђурђевић Ибра-хима Шефкија, Ферко Павела Јан, Хумар Марјана Маријан, Ивановић Милорада Младен, Ивановски Божица Боро, Јањус Милоша Борислав, Јеличић Анте Мијо, Јурак Јосипа Маријан, Јуришак Ивана Антун, Ковачевић Петра Бранко, Крајц Марије Драго, Мијић Борислава Берислав, Милојевић Драгомир Милорад, Милосављевић Радована Радиша, Младеновић Мира Иван, Некић Славка Милан, Николић Димитрија Драган, Павловић Драгутина Радосав, Петковић Велимира Драгољуб, Петровић Радисава Милан, Петровић Јандрије Никола, Петровић Ђорђа Светозар, Радаковић Драгољуба Драган, Радић Петра Драган, Радић Станка Милорад, Репух Шахина Расим, Сачић Мехмеда Халид, Сарајлић Сакиба Енес, Стојановић Светозара Новица, Стојчевски Александра Милојче, Шантек Драгутина Фране, Шапина Пере Драго, Шуштић Драге Борислав, Тешић Вељка Мирослав, Томић Божицара Милутин, Вашић Љубомира Зоран, Вигњевић Милоша Миле-ко, Војводић Илије Никола, Врбос Звонимира Мари-јан, Вучићевић Мате Јосип, Живојиновић Алексан-дра Радомир, Жупан Ивана Бранко;

разводници: Алексић Мирка Живко, Ангелов Душана Владимир, Арсланагић Хамдије Ведад, Ар-тиновски Васила Трајко, Багаш Миладина Драго-љуб, Брајовић Глиге Жарко, Џокић Славолуба Зо-ран, Давидовић Станимира Зоран, Динић Драгомира Радивоје, Дивић Јозе Иван, Домоњи Јана Зденко, Ђокановић Милана Зоран, Ђорђевић Александра Зоран, Ергарац Ђуре Жарко, Фератовић Јусе Зенел, Хајнал Андриша Иштван, Илић Стајка Новица, Ирић Војмира Радомир, Ивачић Эрне Ерно, Ивичић Фране Недељко, Катић Боже Петар, Кисурић Јанка Иван, Клобучар Јосипа Владимир, Кнежић Богдана Ђорђе, Колев Иванов Тошо, Костадиновић Миладина Милун, Ковачевић Стојка Никола, Кова-чевић Љупка Жељко, Крајчевић Николе Јосип, Кузмић Илије Драго, Лаловић Васе Никола, Ледин-ски Габое Бранко, Ленер Антала Антал, Лолић Му-стафе Едхем, Лорковић Стјезана Ивица, Лукинић Јураја Иван, Маџер Ивана Вјесколав, Мандић Петра Младен, Манојловић Јована Љубиша, Марјановић Петра Милан, Мартинић Гулијано Павел, Миланко Миле Јован, Миливојевић Момчила Милорад, Ми-шовић Милана Драгиша, Митић Драгољуба Небојша, Моџеновић Младена Драги, Мурати Невзада Сабит, Ненадовић Марка Зоран, Остојић Радисава Свети-слав, Пајић Марка Данило, Панић Миливоја Миро-слав, Пејовић Крста Ратко, Пенур Анте Миле, Пер-ковић Фране Јозо, Петровић Драгутина Радолуб, Поповић Миленка Радиша, Поштић Вељка Драган, Пребек Николе Јосип, Прелц Јоже Мирко, Ракић Стевана Милорад, Раданов Славка Стева, Радловић Илије Рајко, Ракоњац Ђола Видоје, Рашчанац Ђуре Жељко, Селмановић Мехмеда Халид, Симић Марка Миодраг, Симић Стеве Војислав, Симоновић Дра-гутина Зоран, Спиrowsки Славе Стојан, Станојчић Милана Драган, Стојсављевић Дание Томислав, Сви-

њари Сали Ахмет, Шахири Шећа Хајрулах, Трајковић Љубомира Чедомир, Трпковски Владе Драги, Узелац Слободана Максим, Виценциновић Сергија Александар, Вукмановић Срете Влајко, Зоричић Марјана Ивица;

војници: Абадић Милана Светозар, Ахмети Јашара Елмаз, Ајдонић Михаила Стојан, Алексић Гојка Миладин, Алић Алије Шахбаз, Андрејић Ђурђа Велибор, Анђелић Мирка Жељко, Анђелковић Јована Драгиша, Анђић Светозара Рајко, Арсењук Аетона Матјаж, Арсић Миодрага Милан, Арсић Миодрага Милорад, Аврамовски Јордана Златомир, Баџи Павла Златко, Баџић Давида Петар, Балашко Стјепана Иван, Балић Илије Јозо, Бандић Јеролима Иван, Баришић Мате Никола, Басталић Ловре Јосип, Башић Душана Мирко, Базић Миладина Жарко, Бег Николе Иван, Бегановић Есада Мирсад, Бељан Винка Мате, Бењак Валента Здравко, Бербећи Јаноша Атила, Березњак Николе Драган, Берталанић Франца Штефан, Бertiновац Јожета Антон, Бешић Заима Енвер, Безјак Јанеза Јожеф, Бишевац Светислава Момир, Бјелица Видака Радослав, Благојевић Љубивоја Драган, Благојевић Обрада Радислав, Влашковић Мише Франо, Бобан Едварда Споменко, Богдановић Милана Драган, Бојичић Боривоја Владислав, Бошевски Митра Развигор, Бошковић Драгутина Страшко, Божић Манојла Зоран, Бранделик Ловре Иван, Бркић Милоша Миодраг, Бркљач Милана Драган, Брујић Будимира Милан, Буџић Томе Петар, Бучар Михајла Емил, Будески Илије Божо, Будимир Петра Жељко, Букал Стјепана Јосип, Цакић Радивоја Зоран, Царић Драгана Милан, Циврић Душана Милован, Цветић Милорада Љубомир, Цветковић Властимира Ацо, Цвијетиновић Боре Горан, Чалков Момчила Кирил, Чатак Мухарема Сувад, Чонка Ђуре Ђуро, Човић Селима Салих, Чово Андрије Никола, Чучић Мирослава Златко, Чуп Милана Мирослав, Чурлинов Крсте Љубчо, Тебирић Емина Авдија, Ђосић Драгољуба Светозар, Дабић Вељке Мирко, Дачић Ивана Драгиша, Данић Бојка Драгиша, Деги Маћаша Тибор, Дејић Ђорђа Светислав, Демировић Расима Омер, Дервиши Фери-ма Рефик, Дмитривић Косте Никола, Добрић Драгомира Велибор, Драгичевић Цветка Раденко, Драгишић Николе Бордан, Дукић Драгомира Михаило, Дуковски Спири Димче, Ђалић Ђуре Мирко, Ђекић Јована Милојица, Ђокић Радивоја Драган, Ђоковић Милуна Стеван, Ђуловић Расима Митхат, Ђурановић Ђорђа Будимир, Ђурђевић Милана Славко, Ђуретец Петра Рафаел, Ђурић Боривоја Драган, Ђурић Драгомира Драгослав, Ђурић Драгомира Славко, Ђепер Антала Золтан, Ђероговац Живана Ђорђе, Ђајт Стјепана Драгутин, Фаркаш Андрије Андрија, Ферјанчић Франца Драго, Феташ Цемаила Мухамед, Филиповић Драге Миломир, Флерин Мирослава Мирослав, Форст Карла Јосип, Гагула Јозе Мирослав, Галфи Кароља Винце, Гардашевић Бошка Жељко, Гарић Душана Петар, Глушац Које Никола, Глушац Милана Бранко, Голубовић Властимира Добриша, Голубовић Остоје Љубо, Госарић Ивана Бранко, Грах Лудвика Лудвик, Гргуриновић Ивана Мате, Груденић Владимира Јасенко, Хабекловић Бранка Бранимир, Хадивасилев Мите Тодор, Хајек Јосипа Иван, Хасановић Расима Мехмед, Хасић Абдулаха Ариф, Ходош Имре Имре, Христовски Ангела Тодор, Хрњак Милице Рајко, Хусеиновић Сакиба Сифет, Игњатовић Радослава Драгослав, Илић Драгутина Миодраг, Илић Јована Слободан, Имаљ Арифа Мустафа, Ивановић Иве Анте, Ивановић Бранислава Зоран, Јакшић Обрада Драган, Јанежић Франца Франц, Јањић Александар Слободан, Јеленец Марија Душан, Јеренић Мирослава Слободан, Јерман Давида Марјан, Јоџић Мирослава Србислав, Јосић Косте Јовица;

Јовановић-Каталинић Милана Владимир, Јовановић Радомира Слободан, Јовић Живадина Драгиша, Јурчић Миле Марко, Кадирић Мустафе Мирзет, Кафрле Јожета Јоже, Кахрић Хусе Сафет, Камник

Филипа Роман, Карадаглић Војина Боривоје, Кереш Винце Тибор, Кесеровић Карла Жељко, Климент Станислава Жељко, Кнего Антуна Никша, Којић Драгомира Сретен, Колак Јосипа Томица, Копиловић Јосипа Томо, Кос Леополда Леополд, Кошчак Стјепана Жељко, Кота Ференца Ђула, Котник Грегорија Јоже, Ковачевић Драгослава Бранко, Ковачевић Николе Чедомир, Краљић Ивана Иво, Кретић Александра Стојан, Крњић Дане Рајко, Крстић Станислава Обрад, Крунић Владана Радомир, Кучић Марка Миле, Кулагић Мустафе Хазим, Куњалић Бранка Ненад, Курти Вељија Бећир, Кустич Ђејослава Антиша, Кузмић Валента Јосип, Лаловић Ратка Милић, Лазанин Марјана Ђуро, Лазаревић Славка Драган, Лазаревић Драгана Милинко, Лазаревић Радосава Радиша, Лазаревић Ратка Живадин, Лежјаић Воје Слободан, Личина Николе Жељко, Локар Емила Милан, Љатићи Амдије Адем, Љувичић Боривоја Милета, Мачек Лудвика Лудвик, Мачвански Срете Илија, Маљак Томе Стјепан, Мандић Николе Бранко, Мандић Душана Стево, Маргетић Николе Лука, Марић Ђорђа Миливоје, Мариановић Микана Бранко, Марјановић Стипе Иво, Марушић Ивана Јосип, Матнак Јоже Франц, Матек Јосипа Владо, Матетић Рудолфа Јосип, Матијевић Ивана Мато, Матијевић Милоша Ристо, Матко Штефана Игор, Матовић Јована Мирко, Медвед Станислава Антун, Мехић Тахира Хилмија, Мехле Лудвика Матко, Михановић Јозе Павло, Мијаиловић Мирослава Милоје, Микић Боривоја Часлав, Милаковић Момира Милутин, Милановић Ђорђа Александар, Миленковић Јелене Миленко, Миличевић Боривоја Зоран, Милун Јуре Анте, Милош Ивана Срећко, Миловац Митра Раде, Миловановић Мирослава Драган, Миловић Николе Никола, Миниге Ивана Ивица, Мирковић Стеве Милутин, Митев Ванче Наце, Митић Ђорђа Михајло, Митровић Мирослава Милутин, Митровић Драгомира Вељко, Миучин Петра Петар, Младенов Страша Никола, Младеновски Спири Апостол, Моталн Мике Антон, Мудрић Ђуре Бранко, Нађ Андриша Болдижар, Нађ Јосипа Ернест, Наумовски Блаже Лазар, Недељковић Живомира Борислав, Николић Аслана Скендер, Нижић Анте Златан, Нужић Миливоја Горан, Њесарић Игњација Стјепан, Обрадовић Миодрага Миролуб, Обрадовић Стевана Стеван, Орловић Владимира Милан, Освалд Благоје Илија, Отовић Александра Велимир, Овчаровски Димитра Перо, Панчован Тројана Миленко, Пашалић Омара Исмет, Пашић Мухарема Мирсад, Павловић Милорада Миодраг, Пауновић Вучка Душан, Пељко Антона Антон, Пешић Стевана Новица, Петек Ивана Михаљ, Петковски Стојка Миле, Петровић Веселина Зоран, Планојевић Живојина Милко, Платиша Богдана Петар, Поленик Станислава Бранко, Прах Мартина Јанез, Прашевић Акије Алија, Прелић Илије Спасоје, Прстеп Владе Ивица, Птичек Рудолфа Иван, Пурак Ивана Иван, Пурић Миодрага Добривоје, Пушка Цанка Сафет, Радић Раденка Миле, Радужковић Вида Миле, Ракић Шемса Шабан, Ракамарић Звонка Јурица, Рајковић Момчила Небојша, Ракић Милана Томислав, Ранђеловић Милана Никола, Ранковић Милутина Драган, Рашковић Драгана Мирослав, Рашо Милана Вождар, Ристић Бранка Његован, Родгисер Вилима Динко, Рогич Сретен Зорко, Рожман Ивана Иван, Рубин Антона Антон, Рудолф Франца Славко;

Рушчић Шимуна Станко, Садовић Хаска Цафер, Сакић Милоша Драгиша, Сали Салија Ердун, Самарџић Ђурађа Драгутин, Семец Јожефа Франц, Сапунџић Ристе Петар, Сарић Пере Славко, Савић Стојана Драган, Секелшек Франца Франц, Селимај Кадрије Таиб, Север Фране Златко, Сич Шандора Шандор, Симић Драгише Милош, Симић Саве Ранко, Симић Милутина Зоран, Симоовски Томе Благоје, Ситаш Маћаша Деже, Скала Фране Иван, Слишковић Ивана Марко, Смајовић Адема Мурат, Сопјани Раме Хамит, Спасић Томислава Драгиша, Сримшек Рудолфа Душан, Сршен Валентина Бранко, Стајко-

вић Милића Живорад, Стакић Милоша Бранислав, Сталетовић Сталета Миливоје, Стаменковић Живојина Новица, Станковић Миладина Миливоје, Станковић Будимира Слободан, Станковић Милуна Зоран, Станојевић Светомира Драган, Станојевић Радислава Примислав, Станојевић Живојина Радомир, Стефановић Миљка Милојко, Стевановић Милутина Вукадин, Стевановић Гвоздена Зоран, Стојадиновић Светомира Драган, Стојаковић Божицара Бранимир, Стојановић Николе Славиша, Стојановић Стојадина Станко, Стојков Милована Драган, Стојковић Александар Душан, Стрилић Милана Стјепан, Светковић Матије Иван, Шабан Самија Јусуф, Шауер Јосипа Јосип, Шахановић Исмета Хамдо, Шеперавец Јанеза Августин, Шеро Емина Енвер, Шестић Љубе Милорад, Шимуновић Петра Милан, Шиндик Шћепе Жељко, Широл Винича Виктор, Шпрајц Владе Крешо, Штегили Фране Јосип, Штимац Лудвика Божицар, Штрукељ Антоније Борис, Тачи Хаљима Кемал, Тадић Алексе Сретен, Таталовић Гојка Слободан, Татовић Луке Томислав, Тодоровић Радолуба Драган, Тодоровић Вељибора Радолуб, Тот Винцеа Габор, Трифковић Душана Јово, Ухларик Јанка Миша, Вачара Илеша Илеш, Вајбак Мише Јано, Валка Рудолфа Рудолф, Варјачић Живадина Рајко, Васић Бранислава Миодраг, Васић Србољуба Петар, Василов Тодора Рашко, Видовић Јозе Иво, Виолић Шимуна Петар, Вошинек Карела Драго, Врцић Марка Јосип, Вречер Емила Бојан, Вучетић Ђетка Момчило, Вучковић Шиме Марко, Вучковић Душана Славко, Вујиновић Николе Драган, Вујиновић Миладина Драгослав, Вујовић Јована Видо, Вукић Ивана Борис, Вуковић Раде Милован, Зарић Благоја Јеленко, Зеџ Антуна Стипан, Зелган Гезе Геза, Зисовски Цветка Дмитар, Злопорубовић Милоја Драган, Зоркић Жарка Драган, Зушчак Јозе Иван, Звер Фране Иван, Жавби Станислава Станислав, Жикић Драгослава Љубинко, Живковић Радивоја Бошко, Живковић Радомира Хранислав;

Од Воената пошта 4795, Белград

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Десетари: Даниловић Душана Ненад, Дебевц Ивана Игор, Лазендић Петра Бошко;

Разводник: Покрајац Владимира Владимир;

војници: Алексин Лазара Војислав, Балигац Јожефа Јожеф, Бегин Шефик, Вилановић Драге Стојан, Божиновски Благоја Димитрије, Џамај Садика Сејди, Џоковић Наке Борис, Џрљеница Адама Жарко, Цветковић Драгољуба Живојин, Чорлија Крсте Богдан, Фиолић Јосипа Маријан, Глигорић Сретена Верислав, Голек Ивана Иван, Грбец Викторија Стелија, Хајро Мехмеда Рамо, Капларевић Сретена Милутин, Катанић Стојана Милан, Катанић Ивана Милојко, Кнежевић Ранка Драган, Конрад Јоже Милан, Крајник Габре Стјепан, Куртовић Шабана Есад, Кубат Мује Фахрудин, Љубичић Дује Никола, Мајсторовић Спасоја Милован, Матић Остоје Доброслав, Мазавац Пере Марко, Мицић Антоније Жика, Миловић Милана Драго, Мехиновић Ибрахима Есад, Нуредини Османа Нуха, Пауновић Вукашина Миодраг, Петровић Милоја Томислав, Пирновар Антона Борис, Постош Петера Ласло, Радоман Душана Милован, Раћен Драгомира Ђуро, Саљихи Селџима Укшин, Сандев Трајчета Ване, Симкић Цвијетина Радивоје, Синковић Јураја Жарко, Старчевић Игњата Стего, Шабановић Адуре Салко, Штикавац Стевана Ђуро;

Од Воената пошта 7345, Сплит

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

помлади водници: Чебић Халила Ибрахим, Николић Слободана Милутин, Симић Бошка Илија;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

помлади водници: Брагуљан Крсте Марио, Глишић Милована Веролуб, Хамза Алије Назиф, Кавазовић Ивана Богдан, Коцић Јосипа Мато, Мицић Идриза Алага, Милас Мартина Стјепан, Мукић Адета Рамо, Орландо Антона Душко, Павловић Милоша Божицар, Перковић Ивана Томислав, Петовић Стеве Никола, Скиндер Фране Жељко, Шупе Иве Драго, Веѓељ Ивана Бранко, Векић Нике Бранко, Жеѓарац Душана Стеван;

десетари: Богдановски Бранка Богдан, Ковачевић Ивице Пејо;

разводник Тодоровић Живорада Милан

морнари: Цвитановић Матије Никола, Радишић Светислава Првослав, Топовшек Лудвиг Јанез;

Од Воената пошта 3945, Сараево

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Диздаревић Мустафе Златко, Гулан Николе Желимир;

војници: Абдуловски Бекира Неки, Брегар Леополда Миран, Грубин Србољуба Аца, Керт Алојза Фулвио, Маторуга Ибре Ешреф, Нумановић Сулејмана Рифат, Рижнар Јожефа Фране, Ружић Ивана Бани, Сршан Матије Владимир;

Од Воената пошта 5720, Белград

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Ђорђевић Слободана Димитрије, Ђорђевиќ Велчо Драган, Вукашиновић Гојка Јовица;

разводници: Цвијановић Живка Милош, Ђозо Мухарема Сафет, Калајисалиховић Хашима Јунуз, Ковачевић Марка Стјепан, Лазовић Василија Зоран, Палић Лоренца Драгутин, Пејковић Османа Шериф, Ружић Настоса Миладин;

војници: Душановић Драгослава Драган, Миленковић Љубомира Властимир, Милошевић Драге Буге, Радишевић Драгутин Душко, Ситнић Мехмеда Емир, Смерду Филипа Виктор, Станковић Драгослава Радиша;

Од Воената пошта 1089-20, Белград

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

водници — стажисти: Драгомановиќ Срђе Никола, Гутић Луке Миленко, Стојанов Трајана Благој;

десетари: Грм Јоже Франц, Корић Халила Рамиз, Радуновиќ Саве Љубиша, Трифуновски Петра Бранко;

разводници: Вратуша Ивана Франц Карабојев Миће Звонко, Мијатовиќ Боже Велимир, Зелихиќ Фадила Суад;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водници — стажисти: Богосављевиќ Предрага Живан, Дмитрашиновиќ Миле Радоје, Сутовиќ Раме Сулејман;

десетар Петровиќ Светомира Драган;

разводници: Болић Расима Фикрет, Чивчић Божидар Душко, Илић Миће Радивоје, Јањић Фране Драго, Јапић Суле Расим Јовановиќ Љубише Момчило, Костић Ратомира Зоран, Поштрок Ивана Борис, Прившек Франца Петер, Прокоповиќ Јосифа Томислав, Шаровиќ Милисав Ненад, Шкрабо Цвијете Нико, Топић Томе Иван, Вуковиќ Саве Вук;

војници: Апро Јаноша Карољ, Булатовиќ Милисав Веселин, Ђанић Златка Маријан, Хуремовиќ Вехида Мирза, Ивиш Иве Перо;

Од разни единици — установи

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Ђупрић Драгана Радоје, Ђоковиќ Остоје Тихомир, Гошевац Миленка Драган, Карабуха Ђуре Милан, Миловановиќ Драгољуба Љубиша, Шаламун Алојза Винко;

разводник Игњатијевиќ Првослава Зоран;

војници: Булатовиќ Милорада Милија, Дудаш Гезе Геза, Ђорђевиќ Радише Драгољуб, Кузмановиќ Милована Љубо, Милићевиќ Златибора Зоран, Николић Ђорђа Милан, Опалк Франца Марјан, Панић Љубише Драгомир, Печи Иштвана Шандор, Подхосник Ивана Јожеф, Сланчек Јожефа Јанош, Вршкић Азиза Шафет.

Бр. 36

5 мај 1976 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

Од сојузните органи и организации

— по повод педесетгодишнината на радиодифузијата во Југославија, а за особени заслуги во организирањето на програмската соработка на РТВ установа и за значаен придонес на развивањето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Заједница радиодифузных установа СФР-Југословенска радиотелевизија;

Од СР Хрватска

— по повод педесетгодишнината на радиодифузијата во Југославија, а за истакнати заслуги на полето на јавната дејност, со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Радиотелевизија Загреб;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Летица Љубе Звонко, Мацановиќ Петра Хрвоје;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Божић Живка Жарко, Долежал-Никшић Неда, Душановиќ Стјепана Клара, Fanelli Mario Maurizio, Грубишић Филипа Јосип, Hetrich Đure Ivan, Карајковиќ Павла Бранко, Крунић Гаврила Ристо, Мирковиќ Мије Владимир, Миладинов Сифрида Ангел, Павловиќ Павла Ђуро, Ротукало Јосипа Јосип, Шкреблин Стјепана Стјепан, Шундић Ристе Милика;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Драгишић Стеве Милош, Каталинић Анте Палма, Миховиловиќ Николе Шиме, Пухарић Јосипа Бранко, Winter Франка Франко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Божин Живка Томислав, Чернуд Вјекослава Златко, Господиновин Петра Звонко, Камић Карла Влахо, Каурић Петра Јосип, Кнежевић Стевана Вељко, Кулушић Петра Антун, Палангић Хусеина Ибрахим, Павлинић Ивана Бранко, Пољак Јанка Берислав, Ротукало Јосипа Звонко, Радановић-Глатки Ивана Паула, Сердар-Дорчић Еде Вишња, Шустар Анђелка Милан, Тамхина Фрање Владимир, Тешија Андрије Борис, Војковић Анте Марко, Вукелић Стјепана Јосип;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бјажић Крешимира Младен, Вариола Ивана Чedomил;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Брајан Ивана Берислав, Чизмеквић Ђуре Бранко, Чизмић Луке Душан, Чосић-Хајдин Николе Соња, Дудић Милоша Лазар, Ерцег Ивана Фрање, Козарић Матије Вилим, Куспилић Марина Јоаким, Маровић Јуре Иво, Матић Луке др Катарина, Мажар Јосипа Милан, Михаљевић-Валић Рудолфа Мигнон, Модрић Јакоба Драгољуб, Новак Вилибалда Драгутић, Орешковић Људевита Људевит, Оршанић-Жубринић Антуна Вера, Пицер Стјепана Јосип, Рошко Фрање Дане, Шверер Стјепана Валика, Вуковић Томе Јосип;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабић Мате Мира, Болфан Стјепана Стјепан, Букач Славка Нада, Прљеница Николе Милутин, Луки Јосипа Фрањо, Фистрић Људевита Жељко, Ѓидиџ Јулијуса Александар, Главинић Ивана Јосип, Ихарош-Сикирић Анте Мирјана, Илић Матије Мира, Колар-Кесер Ивана Љубица, Коларић Јове Чedomир, Ковач-Геровац Зденка, Краговић-Новаковић Стјепана Штефица, Кратковић Матије Аница, Кренцер Драгутина Миодраг, Крижан Мате Иван, Кукоља Ивана Иван, Махечић Фрање Мирослав, Мајоли Филипа Карло, Марачић Младина Богдан, Михаљевић Петра Бранко, Михел-Хорватић Ивана Аница, Окички Фрање Златко, Павлица Милана Петар, Пештић Ивана Зденко, Радојчић Стаменка Милан, Смолчић Милије Владимир, Шнидаршић-Матековић Фрање Марија, Штакић-Налер Драгутина Мира, Тановић Бегира Сулејман, Тројнар Мије Бранко, Урличић Марка Ивица, Веселиновић Људвита Драгутић, Вондрачек Ивана Бранко, Жличар Мате Стјепан;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Лилић Мате Мирослав, Рабљеновић-Коша Ђуре Магдалена, Павлић Пеје Владимир, Рогин Луке Божидар;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Борчић Данка Ненад, Боровац Ивана Борис, Ѓили Ивана Bruno, Grünfeld Dezidera Željko, Јајчевић Ивана Никола, Кулушић Михе Перо, Микинац Ђуре Ђуро, Полић-Богдан Мате Дора, Шипек Ивана Крунослав, Вукановић Милана Јово, Жежељ-Крајичец Алојза Ана.

Бр. 37
7 мај 1976 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од САП Косово

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бакали Илијаза Јолдуза, Бериша Авдулаха Енвер, Павичевић-Лучев Анте Горослава, Сука Сулејмана Хајрула, Шаби Мустафе Зумбер, Вулевић Војислава Драгомир;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Траканић Аљуша Шабан;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручниот знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Хоџа Шерифа Салих;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Богичевић Станише Младен, Брљајоли Фета Авдул, Брући Реџепа Маџун, Миладиновић Мила-

на Крсман, Радосављевић Марка Радојко, Шаља Давида Мецид;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Баровић-Мијановић Вожа Крстиња Бериша Цана Садик, Битић Авдула Осман, Цветковић Раденка Хранислав, Хасај Пољи Авдулах, Хоца Халима Недије, Милановић Јеротија Радослав, Пепај Чрима Хасан, Ралевић Томаш Војин, Трбољевац Љубомира Богдан, Вуксановић Уроша Лазар, Звицер-Милошевић Јова Стана;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ахмети Мала Ибро, Аличка Махмута Бинак, Аташи Садрије Рагип, Благојевић Саватија Стојан, Борисављевић Радомира Михајло, Брахими Фејзулаха Небих, Демај Јаха Бинак, Доганчић Косте Младен, Дунић Радојко Тодор, Подић Живојина Ратомир, Цули Ука Реџеп, Ђуричић Десимира Драгутин, Фазекаш Јосипа Јосип, Феризај Авдија Њази, Хабити Рамиза Хисен, Хаџа Дервиша Халил, Исуфај Мифтари Веџи, Јаковљевић Луке Василије, Јоксимовић Данилов Милош, Кастрати Ука Ќерим, Ковачевић Анђелка Витомир, Кући Мусе Брахим, Јајлић-Цвејић Данила Викторија, Љуши Османа Браим, Милатовић-Мирчић Милорада Мируна Милојевић Милоје Сретко, Миловић Тодора Милан, Мулхаца Рашида Мухамед, Несторовић Милоша Радмила, Обрадовић Мата Александар, Радосављевић Јеврема Божидар, Радосављевић Миладина Светомир, Радуловић Милете Никола, Радуновић Мирка Момчило, Ракић Будимира Богић, Рустем Мал Ќекај, Сахатџија Мехмета Шефхет, Савић Бранислава Миломир, Тодосијевић Милоша Лазар, Тољај Јаха Нимон, Томић Вељка Владимир, Тошковић Павла Радослав;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Армуш Ђорѓа Здравко, Асовић Панте Милић, Беџири Селима Енвер, Ђоровић Обрена Милутин, Иванчевић Арсе Новак, Селманај Рустема Садрија, Вулевић Стевана Владимир;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Агај Брахиша Јусуф, Бакић Војна Мируша, Бинакај Халила Неко, Брајовић Јована Персида, Чавдарбаша Ђемајла Хидаверди, Дедушај Сокоља Садрија, Дервишај Сахита Мухарем, Девић Вука-

пина Велимир, Ђокић-Милачић Драгутина Станка, Жаклај Рустема Реџеп, Јовановић Владимир Момир, Катаноди Јусуфа Муса, Краснић Фазлије Рустем, Краснић Брахиша Јануз, Кући Цена Бинак, Пешић Раденка Бранко, Симоновић Вукота Веселин, Томовић Марка Радивоје, Величковић Радомира Братислав, Вучак Гаврила Мирослав.

Бр. 43
27 мај 1976 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
779. Закон за здружување на организациите на здружен труд во општи здруженија и во Стопанската комора на Југославија —	1653
780. Закон за заштита од јонизирачки зрачења — — — — —	1658
781. Закон за Програмата за модернизација на царинската служба од 1976 до 1980 година — — — — —	1662
782. Закон за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за инвестициони вложувања во изградбата на објекти за потребите на странските дипломатски и конзуларни претставништва во Белград, во периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	1664
783. Одлука за усогласување на личните доходи за второто полугодие на 1976 година на функционерите што ги избира Собранието на СФРЈ и функционерите што ги именува Собранието на СФРЈ според листата на именуваните функционери утврдена од потписниците на Општествениот договор и на делегатите што остваруваат надомест на личниот доход во Собранието на СФРЈ — — — — —	1665
784. Одлука за усогласување на личните доходи на функционерите што ги именува или назначува Сојузниот извршен совет — — — — —	1665
785. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ —	1665
786. Наредба за определување на мерилата што можат да ги прегледаат овластените организации на здружен труд —	1666
787. Правилник за квалитетот на какоа-производите, на производите слични на чоколада и на бонбонските производи —	1667
788. Одлука за височината на депозитот по странски финансиски кредити и по странски депозити — — — — —	1676
789. Одлука за усогласување на пензиите за 1977 година — — — — —	1677
790. Спогодба за промена на затечените цени за галови, технички и плочести синџири —	1677
791. Спогодба за промена на затечените цени за автомобилски хидраулични дигалки и за друга гаражна сервисна опрема —	1678
Одликувања — — — — —	1678
Меѓународни договори — — — — —	1089

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.